



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 12 март 2003
Скопје

Број 15

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

396.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Се пренесува правото на користење на патнички моторни возила:

- "LADA SAMARA" - SK 895 II, број на шасија XTA 21093OR13833184, број на мотор 210811397937,
- "PEUGEOT 405" - SK 958 GD, број на шасија VFZ15BDF208125550, број на мотор 008635,
- "MERCEDES 190 D" - SK 960 GD, број на шасија WDB2011221A411659, број на мотор 60191110238963,
- "AUDI 100" - SK 338 II, број на шасија WAUZZZ4AZMN037240, број на мотор AAR017407,
- "AUDI 80 TD 1,9" - SK 457 HI, број на шасија WAUZZZ8CZ2NA202460, број на мотор AAZ120819,

од досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на новиот корисник Агенцијата за разузнавање на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1265/1
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

397.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Се пренесува правото на користење на патничкото моторно возило, "KRAJSLER-STRATUS"-L 2,5, број на мотор UN297647, број на шасија 1C3EMB6HOUN297-647, од досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на новиот корисник Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста "Елисие Поповски - Марко" - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1264/1
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

398.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА

1. Со оваа одлука се определува правото на користење на службен мобилен телефон и ограничувањето на сметката за користење на телефонот и начинот на надоместување на сметката повисока од ограничувањето утврдено со оваа одлука, за вработените во органите на државната управа.

2. Право на користење на службен мобилен телефон со ограничување на висината на сметките до определениот износ, имаат следните функционери и работници вработени во органите на државната управа:

- Министер	8.000,00 денари
- Заменик на министер	6.000,00 денари
- Генерален секретар на Владата	7.000,00 денари
- Државен секретар во министерствата	6.000,00 денари
- Државен советник	4.000,00 денари
- Заменик на генерален секретар на Влада	5.000,00 денари
- Раководител на сектор	3.000,00 денари
- Помошник раководител на сектор	2.500,00 денари
- Раководител на одделение	2.500,00 денари

Во наведените износи не се пресметани месечната претплата, данокот на додадена вредност и користењето на основните опции кои ги нуди мобилниот оператор.

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука, се признаваат поголеми износи на сметки на мобилни телефони доколку функционерите и работниците определени во точката 2 се во странство или имаат повици од странство.

4. Право на користење на службен мобилен телефон имаат и други вработени во органите на државната управа кои извршуваат работи и работни задачи за чие извршување неопходно е користење на мобилен телефон, за што одлучува функционерот кој раководи со органот на државната управа.

5. Корисниците на службените мобилни телефони кои го пречекориле ограничувањето утврдено во точка 2 на оваа одлука, се должни разликата од утврденото ограничување и висината на сметката, сами да ја надоместат, за што при задолжувањето со мобилниот телефон потпишуваат изјава.

6. Службата за општи и заеднички работи, со мобилниот оператор, склучува договор во кој се утврдува можност по надминувањето на утврденото ограничување мобилните телефони да бидат исклучени, односно корисникот на мобилниот телефон само да може да биде биран. Со договорот со мобилниот оператор да се предвиди клаузула „Мојата компанија“.

7. Вработените во органите на државната управа по правило може да бидат корисници и да бидат задолжени само со еден службен мобилен телефон.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-858/1
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

399.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО “СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2003 година, бр. 0202-373 од 13.02.2003 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1049/1
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

400.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2003 година на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, бр. 0202-375 од 13.02.2003 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1050/1
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

401.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО “СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службе-

ното гласило Службен весник на Република Македонија за 2003 година, бр. 0202-374 од 13.02.2003 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1051/1
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

402.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА
НА ЦД-РОМ - ИЗДАНИЕТО НА СЛУЖБЕНИ ВЕС-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001
И ЗА 2002 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на малопродажната цена на ЦД-РОМ-изданието на службени весници на Република Македонија за 2001 и за 2002 година на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, бр. 0202-376 од 13.02.2003 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1052/1
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

403.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 март 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 60-ГОДИШ-
НИНАТА ОД ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ
ОД МАКЕДОНИЈА

1. За претседател и членови на Одборот за одбележување на 60-годишнината од Холокаустот на Евреите од Македонија се именуваат:

- а) за претседател
 - Бранко Црвенковски, претседател на Владата на Република Македонија,
- б) за членови:
 - Благој Стефановски, министер за култура,
 - Азис Положани, министер за образование и наука,
 - акад. Матеја Матевски, претседател на МАНУ,
 - Виктор Мизрахи, претседател на Еврејската заедница на Македонија,
 - д-р Слободанка Марковска, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
 - Бојан Иванов, вршител на должноста директор на Музејот на Македонија - Археолошки, Историски и Етнолошки - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1229/2
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

404.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03. 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО**

1. Се поништува Решението бр. 15-45225/1 од 30.09.2002 година на министерот за внатрешни работи, со кое на Агенцијата за државни службеници е отстапено на трајно користење и располагање основно средство, патничко моторно возило, Ford Fokus Ambiente 1,6, со регистарски број 33098/999, број на мотор YU75321, број на шасија, WFOAXXPDAYY-75321, сила на мотор 74 KW, работна зафатнина 1596 см³, година на производство 2000.

2. По влегувањето во сила на ова решение, Министерството за внатрешни работи повторно да воспостави владение врз возилото од точка 1 на ова решение и возилото да го воведе во книговодствената евиденција на Министерството.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1266/3
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

405.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03. 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА**

1. Се поништува Решението бр. 161-6443/1 од 19.02.2002 година на министерот за внатрешни работи, со кое на Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста “Елисе Поповски - Марко“ - Скопје се отстапени на трајно користење и располагање патничките моторни возила, “KRAJSLER-STRATUS“-L 2,5, број на мотор UN297647, број на шасија 1C3EMB6H-OUN297647 и Цип “KRAJSLER CIROKI“, број на мотор YL 268988, број на шасија 1J4FFN8P5YL268988.

2. По влегувањето во сила на ова решение, Министерството за внатрешни работи повторно да воспостави владение врз возилото од точка 1 на ова решение и возилото да ги воведе во книговодствената евиденција на Министерството.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1266/2
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

406.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03. 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА**

1. Се поништува Решението бр. 161-1780/1 од 21.01.2002 година на министерот за внатрешни работи, со кое на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија се отстапени на трајно користење и располагање патнички моторни возила:

- “LADA SAMARA“ - SK 895 II
број на шасија: XTA 21093OR13833184
број на мотор: 210811397937,
- “PEUGEOT 405“ - SK 958 GD
број на шасија: VFZ15BDF208125550
број на мотор: 008635,
- “MERCEDES 190 D“ - SK 960 GD
број на шасија: WDB2011221A411659
број на мотор: 60191110238963,
- “AUDI 100“ - SK 338 II
број на шасија: WAUZZZ4AZMN037240
број на мотор: AAR017407,
- “AUDI 80 TD 1,9“ - SK 457 HI
број на шасија: WAUZZZ8CZ2NA202460
број на мотор: AAZ120819.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1266/1
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

407.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03. 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО**

1. Се поништува Решението бр. 15-45225/2 од 30.09.2002 година на министерот за внатрешни работи, со кое на Агенцијата за државни службеници е отстапено на трајно користење и располагање основно средство, патничко моторно возило, Volkswagen Vento 1,61, број на мотор ABU104913, број на шасија, WV-WZZZ1HPYPW730275, сила на мотор 55.0 KW, работна зафатнина 1598 см³, година на производство 1993.

2. По влегувањето во сила на ова решение, Министерството за внатрешни работи повторно да воспостави владение врз возилото од точка 1 на ова решение и возилото да го воведе во книговодствената евиденција на Министерството.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-1266/4
3 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

408.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и одредбите на Одлуката за формирање на Координативно тело за изработка на Оперативна програма за подобрување на соодветната и правичната застапеност на заедниците во јавната администрација и јавните претпријатија и за имплементација на програмата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ИЗРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СООДВЕТНАТА И ПРАВИЧНАТА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. За координатор и членови на Координативното тело за изработка на Оперативна програма за подобрување на соодветната и правичната застапеност на заедниците во јавната администрација и јавните претпријатија и за имплементација на Програмата се именуваат:

- а) за координатор
 - Татјана Трендафилова-Поповска, директор на Агенцијата за државни службеници,
- б) за членови:
 - Керим Зимери, заменик на директорот на Агенцијата за државна службеници,
 - Изет Ризаковски, заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија,
 - Насер Ајдари, државен советник во Министерството за правда,
 - Михајло Трипунов, дипл. правник државен советник во Министерството за здравство,
 - Димитар Тодевски, државен советник во Министерството за финансии,
 - Олгица Трајковска, државен советник во Министерството за култура,
 - Авзи Мемети, државен советник во Министерството за образование и наука,
 - Весна Доревска, помошник на министерот за внатрешни работи во Секторот за правни и кадровски работи,
 - м-р Магдалена Несторовска, државен советник во Министерството за одбрана,
 - Оливера Цветановска, државен советник во Министерството за економија,
 - Хајриз Бајрами, советник во Министерството за транспорт и врски,
 - Стојан Трајанов, државен советник во Министерството за труд и социјална политика,
 - Маја Ортакова, државен советник во Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-209/13
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

409.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ"-СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Валентина Алексова се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Крсте Петков Мисирков"-Свети Николе.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-249/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

410.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА

1. Д-р Серафим Анастасовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола, а за член на овој управен одбор се именува д-р Петре Мишевски, научен советник во ЈНУ Институт за сточарство-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-477/3
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

411.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА "БОРКА ТАЛЕСКИ"-ПРИЛЕП

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Градската библиотека "Борка Талески"-Прилеп се именуваат:

- а) за претседател
 - Владимир Караџоски, научен работник,
 - б) за членови:
 - Стефка Небрежанец, професор во Гимназијата "Мирче Ацев"-Прилеп,
 - Сашо Клисароски, дипл. правник.
- Од редот на вработените:
- Марија Пажеска, виш библиотекар,
 - Ангелина Гареска, виш библиотекар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-756/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

412.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ПАРТИЗАНСКИОТ ДОМ "САНДЕВО"-С. САНДЕВО, СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Партизанскиот дом "Сандево"-с. Сандево, Скопје, се именува Виолета Рајковчевик, дипл. машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-760/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

413.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Природонаучниот музеј на Македонија-Скопје се именуваат:

а) за претседател
- д-р Владо Малетиќ, доцент на Шумарскиот факултет-Скопје,

б) за членови:
- д-р Станислава Лазаревска, доцент на Земјоделскиот факултет-Скопје,
- Валбона Зенку.

Од редот на вработените:

- Зоран Николов, дипл. биолог-кустос-педагог,
- д-р Светозар Петковски, советник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-852/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

414.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО“-СТРУМИЦА

1. Живко Лазаров се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “Благој Јанков-Мучето“- Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-897/3
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

415.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

1. Ката Ристова се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-998/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

416.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за култура (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје - Скопје се разрешуваат:

а) претседателот
- Викторија Васева Димеска,

б) членовите:
- Зора Геческа,
- Милан Иванов,
- Биљана Видоевска,
- Венко Цветков.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје - Скопје се именуваат:

а) за претседател
- Милан Иванов, дипломиран археолог, советник-конзерватор, Републички завод за заштита на спомениците на културата - Скопје,

б) за членови
- Абдурауф Пруси, универзитетски професор,
- Јулијана Тричковска, дипломиран историчар на уметноста со археологија.

Од редот на вработените:

- Биљана Видоевска, дипломиран историчар на уметноста, советник-конзерватор,
- Анета Таневска, дипломиран инженер архитект.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1021/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

417.

Врз основа на член 4 и член 50 од Законот за метрологијата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002), а во врска со член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

1. За директор на Бирото за метрологија, орган во состав на Министерството за економија, се именува Ристо Јосифовски, досегашен директор на Службата за стандардизација и метрологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1035/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

418.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), а во врска со член 50 од Законот за метрологијата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА СЛУЖБАТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И
МЕТРОЛОГИЈА

1. Се разрешува Ристо Јосифовски од должноста директор на Службата за стандардизација и метрологија, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1035/3
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

419.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), а во врска со член 3 став 1 од Одлуката за формирање на Координативно тело за гранично обезбедување и активности за попречување на шверцот (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, НЕГОВ ЗАМЕНИК
И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО
ЗА ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И АКТИВНОСТИ
ЗА ПОПРЕЧУВАЊЕ НА ШВЕРЦОТ

1. За претседател, негов заменик и членови на Координативното тело за гранично обезбедување и активности за попречување на шверцот се именуваат:

- а) за претседател
 - мајор м-р Методија Дојчиновски, советник во Министерството за одбрана,
- б) за негов заменик
 - Раде Јанкоски, помошник во Одделот за полиција во Министерството за внатрешни работи,
- в) за членови:
 - потполковник Радисав Младеновски, офицер за гранични операции во Генералштабот на Армијата на Република Македонија,
 - Љупчо Арсовски, државен советник-координатор во Министерството за надворешни работи,
 - Митасин Бекири, раководител на Одделение во Министерството за правда,
 - Горан Кузевски, началник на Одделение за истрага при Царинска управа на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1081/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

420.

Врз основа на член 51 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ

1. Гарип Алими се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1069/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

421.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје, се именува Борче Божиновски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1096/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

422.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
“МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

1. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонијапат” - Скопје, се именуваат Илиос Вилос, дипл. град. инж., м-р по технички науки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1097/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

423.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА
НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ “МАКЕДОНСКА
ПОШТА” - СКОПЈЕ

1. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска пошта” - Скопје, се именува Бранко Трајчевски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1098/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

424.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
- МИА - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА - Скопје, се именува д-р Дејан Мицковиќ, доцент на Правниот факултет - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1099/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

425.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, се именува Боро Димков, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1100/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

426.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје, се именува д-р Јасмина Делчева - Диздаревик, доцент на Филозофскиот факултет - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1101/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

427.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО

1. Се разрешува Харун Беадини од должноста директор на Затворот Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1104/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

428.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО

1. За директор на Затворот Тетово се именува Асим Бајрами, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-1105/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

429.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Се разрешува Зикри Положани од должноста директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1109/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

430.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Крсте Петков Мисирков“ - Свети Николе се именува м-р Методи Манев, дипл. професор по книжевност, театарски режисер во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1117/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

431.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „СТРАШО ПИНЦУР“ - НЕГОТИНО

1. Петко Ристов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека „Страшо Пинџур“ - Неготино.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1118/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

432.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „СТРАШО ПИНЦУР“ - НЕГОТИНО

1. За вршител на должноста директор на Матичната библиотека „Страшо Пинџур“ - Неготино се именува Ристо Стојанов, библиотекар за роднокрајно одделение во Библиотеката.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1119/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

433.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ГОРЧЕВ“ - НЕГОТИНО

1. Павле Трпков се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Ацо Горчев“ - Неготино.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1120/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

434.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ГОРЧЕВ“ - НЕГОТИНО

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Ацо Горчев“ - Неготино се именува Љупчо Лазов, уредник на издавачка дејност во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1121/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

435.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „МИРКА ГИНОВА“ - ДЕМИР КАПИЈА

1. Петар Мојсов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1122/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

436.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „МИРКА ГИНОВА“ - ДЕМИР КАПИЈА

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата „Мирка Гинова“ - Демир Капија се именува Орданка Николова, дипл. професор по биологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1123/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

437.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “25 МАЈ” - ВАЛАНДОВО

1. Ристо Тушевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата “25 Мај” - Валандово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1124/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

438.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “25 МАЈ” - ВАЛАНДОВО

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “25 Мај” - Валандово, се именува Мирчо Карамучев, дипл. професор по историја на книжевноста со македонски јазик, програмски раководител во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1125/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

439.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО” - СТРУМИЦА

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Благој Јанков-Мучето” - Струмица, се именува Кирчо Козаров, дипл. политиколог, вработен во Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1126/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

440.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА “ИЛИНДЕН” - ДЕМИР ХИСАР

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата “Илинден” - Демир Хисар се разрешуваат:

- а) претседателот
- Снежана Најдовска,
- б) членовите:
- Јане Ангелевски,
- Пецо Наловски,
- Борис Дамески,
- Совка Углешовска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата “Илинден” - Демир Хисар се именуваат:

- а) за претседател
- Никола Симоновски, вработен во ЈП “Македонски шуми” - Подружница Демир Хисар,
- б) за членови:
- Драге Радовски, вработен во ДООЕЛ “Младост” - Демир Хисар,
- Цане Толевски, дипл. професор по одбрана и заштита.

Од редот на вработените:

- Борис Дамески, библиотекар,
- Перо Јовановски, референт.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-898/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

441.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на продолжението од својата седница одржана на 26 февруари 2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Драган Лесик од Скопје, ул. “Исаија Мажовски” бр. 26/32 за директор на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Гуро Гаковиќ” бр. 25.

2. Решението за согласност за именување на Драган Лесик за директор на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје, престанува да важи со денот на разрешување од функцијата директор на брокерската кука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2205/7
26 февруари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

442.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на 27 јануари 2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Тони Костов од Скопје, бул. "Илинден" бр. 5/43 за директор на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Туро Гаковиќ" бр. 25.

2. Решението за согласност за именување на Тони Костов за директор на брокерската кука Еуро Брокер АД Скопје, престанува да важи со денот на разрешување од функцијата директор на брокерската кука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2205/6
27 јануари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

443.

Врз основа на член 176 став 3 и член 250 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002 и 98/2002), министерот за одбрана, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА НАГРАДА НА ВОЕНИ И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат поблиските критериуми за доделување на парична награда на професионален војник и воен старешина (во натамошниот текст: воено лице) и цивилно лице на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

За доделување на парична награда, треба да бидат исполнети следните критериуми:

1. Военото лице при последното оценување да е оценето со степенот "особено се истакнува" за најмалку четири податоци за оценување од член 52 од Законот за служба во Армијата;

2. Цивилното лице при последното оценување да е оценето со оценка "се истакнува" согласно критериумите за оценување на цивилните лица;

3. Военото и цивилното лице со вонредно залагање да постигнало исклучителни резултати, со кои придонело за порационално, поефикасно и поквалитетно работење на Армијата-единицата; и

4. Военото и цивилното лице да има зголемен обем на работа надвор од планираните должности.

По исклучок од став 1 на овој член, доделувањето на парична награда може да се оствари и во услови кога военото и цивилното лице ги исполнува критериумите од точките 3 и 4 од став 1 на овој член, ако военото лице при последното оценување е оценето со степенот "особено се истакнува" и со степенот "се истакнува" за најмалку по два податока за оценување, а цивилното лице ако има оценка "задоволува".

Член 3

Во изборот за наградување, согласно член 2 став 1 точка 1 и 2 на овој правилник, може да бидат опфатени само воени и цивилни лица кои при последното оценување биле оценети со степенот "особено се истакнува", односно со оценка "се истакнува".

За наградување согласно став 1 на овој член, бројот на воените и цивилните лица не може да изнесува повеќе од 10% од вкупниот број на воени и цивилни лица на служба во Армијата.

Член 4

Постапката за доделување на награда ја покренува старешината на положба командир на чета и нему рамен или повисок воен старешина, врз основа на предлог на непосредно претпоставениот старешина на военото или цивилното лице кое се предлага за доделување на награда.

Член 5

Предлогот за доделување на награда го разгледува кадровскиот совет на единицата, установата во која е на служба военото или цивилното лице кое што се предлага за награда.

На разгледување на предлогот за доделување на награда на кадровскиот совет присуствува и старешината од член 4 на овој правилник, кој ја покренал постапката за доделување на награда и кој го образложил предлогот за доделување на наградата.

Член 6

Кадровскиот совет од член 5 на овој правилник, предлогот за доделување награда го доставува до кадровскиот совет на началникот на Генералштабот на Армијата, кој дава конечен предлог на лица за наградување.

Член 7

При доделувањето на наградата, покрај резултатите постигнати во извршувањето на задачите, се имаат во вид и сложеноста, значењето и приоритетот на задачата, како и условите под кои задачата е извршена.

Член 8

Парична награда до висина на една плата се доделува на воено лице кое при последното оценување е оценето со степенот "особено се истакнува" за најмалку четири податоци за оценување од член 52 од Законот за служба во Армијата, кое со вонредно залагање постигнало исклучителни резултати со кои придонело за порационално, поефикасно и поквалитетно работење на Армијата-единицата и кое има зголемен обем на работа надвор од планираните должности.

Парична награда од став 1 на овој член се доделува и на воено лице кое при последното оценување е оценето со степените "особено се истакнува" или "се истакнува" за најмалку два податоци за оценување од членот 52 од Законот за служба во Армијата и кое ги исполнува останатите критериуми согласно став 1 на овој член.

Парична награда од став 1 на овој член се доделува и на цивилно лице кое при последното оценување е оценето со оценка "задоволува", кое со вонредно залагање постигнало исклучителни резултати со кои придонело за порационално, поефикасно и поквалитетно работење на Армијата-единицата и кое има зголемен обем на работа надвор од планираните должности.

Член 9

Парична награда до висина на две плати се доделува на воено лице кое при последното оценување е оценето со степенот "особено се истакнува" за сите податоци за оценување од член 52 од Законот за служба во Армијата, кое со вонредно залагање постигнало исклучителни резултати со кои придонело за порационално, поефикасно и поквалитетно работење на Армијата-единицата и кое има зголемен обем на работа надвор од планираните должности.

Парична награда од став 1 на овој член се доделува и на цивилно лице кое при последното оценување е оценето со оценка "се истакнува", кое со вонредно залагање постигнало исклучителни резултати со кои при-

донело за порационално, поефикасно и поквалитетно работење на Армијата-единицата и кое има зголемен обем на работа надвор од планираните должности.

Член 10

Доделувањето на паричната награда по критериумот од член 2 став 1 точка 1 и 2 на овој правилник се врши по повод Денот на Армијата, 18 Август.

Доделувањето на паричната награда по критериумите од член 2 став 1 точка 3 и 4 на овој правилник се врши по извршување на работата, по повод денот на воената единица, Денот на Армијата, позначајни задачи, вежби или сл.

Член 11

Военото и цивилното лице може да биде наградено само еднаш во текот на годината врз основа на критериумот од член 2 став 1 точка 1 и 2 и став 2 на овој правилник.

Наградувањето на воено и цивилно лице по основ на член 2 став 1 точка 3 и 4 на овој правилник може да биде повеќе пати во годината, во зависност од извршените работи и постигнатите резултати, но не повеќе од две негови плати.

Член 12

Доделувањето на наградата се соопштува и се врачува во готовина пред стројот на единицата-установата, односно на друг пригоден начин.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1825/1
4 март 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

444.

Врз основа на член 74 став 1 точка 1 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95, 55/97 и 38/2002), министерот за внатрешни работи, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 12/98), во членот 48 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"За секое повикано, приведено, задржано лице и лице лишено од слобода, овластеното службено лице составува записник за поука и остварување на право на бранител и други права на повикано, приведено, задржано лице и лице лишено од слобода".

Член 2

Членот 115 се менува и гласи:

Кога увидот го вршат овластени службени лица, за неговото извршување составуваат записник кој содржи:

1. Назив на организациониот облик на Министерството;

2. Податоци за местото на кое се врши увидот, причините поради кои се врши увидот и за денот и времето кога е пријавен настанот;

3. Податоци за овластеното службено лице кое го врши увидот и го составува записникот, за лицето односно лицата со кои во содејство се презема увидот и нивното својство, како и овластените службени лица кои присуствувале на увидот;

4. Податоци за известувањето на истражниот судија и јавниот обвинител, времето кога е излезено на местото на настанот, денот и времето кога е започнато и завршено со увидот, лицата кои присуствувале на местото на настанот и нивното својство;

5. Дали самото место било обезбедувано и од кого, дали постојат измени на местото на настанот, кој ги извршил и причините поради кои се направени измените;

6. Атмосферски и светлосни услови за време на вршење на увидот;

7. Дали лицата кои присуствувале на увидот имале забелешка на истиот, од каква природа се забелешките и по чија иницијатива се внесени и

8. Состојбите што се констатирани од овластеното службено лице при вршењето на увидот (детален опис на местото на настанот со распоредот на предметите и трагите во него и нивните ознаки, обезбедување на персонални докази и материјални траги и предмети, фотографирање, скицирање, алко тест, вонредни технички прегледи на возилото, употреба на службено куче и други активности, правна квалификација на настанот, податоци за евентуален прекин на увидот).

Член 3

Образецот број 17-а и обрасците број 23 и број 39 кои се заменуваат со нови обрасци број 23 и број 39, се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 151-1547/1
3 март 2003 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Хари Костов, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Образец бр. 17-а

(назив на организационата единица)

Бр. _____
_____ 200_ година

Врз основа на член 3 ставови 1 и 2 и член 188 ставови 4 и 5 од Законот за кривичната постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97 и 44/2002) и член 48 став 2 од Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 15/03), се составува

ЗАПИСНИК

за поука и остварување на право на бранител и други права на повикано, приведено, задржано лице и лице лишено од слобода

На ден _____, во _____ часот, во просториите на _____, е _____ лицето:
(повикано, приведено, задржано, лишено од слобода)

_____, роден во _____, со место на живеење во _____
(име и презиме)
_____, со стан на ул. _____, бр. _____, поради:

(основ за повикување, приведување, задржување и лишување од слобода)

Врз основа на член 3 ставови 1 и 2 и член 188 ставови 4 и 5 од Законот за кривичната постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97 и 44/2002), член 30 став 1, член 44 став 3 и член 45 став 1 од Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 15/03), лицето _____ е поучено за правото да молчи и за правото на бранител и истиот изјави:

БАРА ДА ИМА БРАНИТЕЛ: НЕ БАРА ДА ИМА БРАНИТЕЛ:

(потпис)

(потпис)

Користејќи го правото на бранител на ден _____, во _____ часот, известен е бранителот _____. Бранителот пристигна во просториите на _____, ден _____, во _____ часот.

Бранителот се легитимира со адвокатска легитимација и приложи полномошно бр. _____ од _____.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за кривичната постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97 и 44/2002), член 30 став 1, член 32 и член 45 став 1 од Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 15/03), на лицето _____ му е овозможено правото да се извести член од неговото поблиско семејство за неговото приведување - повикување - задржување - лишување од слобода, и при тоа е известено лицето _____, со живеалиште на ул. _____ бр. _____, во _____, и тел. број _____, во сродство на _____. Известувањето е извршено на ден _____, во _____ часот.

Лицето повикано - приведено - задржано - лишено од слобода има - нема забелешки на односот на овластеното лице во полициската постапка:

повикано-приведено-задржано лице
лице лишено од слобода:

М.П. овластено службено лице:

бранител:

1. _____
2. _____

кои во понатамошната постапка можат да се јават во својство на оштетен или обвинет.

- б. Бранителот _____
- в. Сведоци на настанот _____
1. _____
2. _____
- б. Местото на настанот не-е обезбедено од _____
7. На местото на настанот не постојат измени _____

8. Истите ги извршил _____ заради _____

9. Атмосферски и светлосни услови за време на вршење на увидот _____

10. Лицата кои присуствуваат на увидот се поучени во смисла на член 161 став 7 од Законот за кривична постапка дека можат да му предложат на овластеното службено лице нови докази, да му постават одредени прашања на вештакот, а по одобрение на овластеното службено лице можат и непосредно да поставуваат прашања, како и дека имаат право да бараат во записникот да се внесат и нивните забелешки во поглед на увидот.

При вршење на увидот овластеното службено лице го констатира следното:

- *опис* (детален опис на местото на настанот со распоредот на предметите и трагите во него и нивните ознаки)
- *преземени активности* (обезбедување на персонални докази и материјални траги и предмети, фотографирање, скицирање, алко тест, вонредни технички прегледи на возилото, употреба на службено куче и други активности)
- *правна квалификација на настанот*
- *дали увидот е прекинат, во која фаза и зошто?*

Увидот завршил во _____ часот.

ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Образец бр. 23

БР. _____ КУ.БР. _____
_____ година

СКОПЈЕ

Врз основа на член 75 став 1 и член 147 став 2 од Законот за кривичната постапка ("Службен весник на РМ" бр. 15/97 и 44/2002) и член 115 од Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 15/03) се составува

ЗАПИСНИК ЗА УВИД

Извршен во/на _____ сопственост на _____
на ул/бул. _____ во _____
заради _____.

Настанот е пријавен од _____ на ден _____ во _____ часот.

1. Увидот го презема и врши овластено службено лице кој воедно го составува записникот, во содејство со:

- а. _____ во својство на _____
- б. _____ во својство на _____

во присуство на ОСЛ: _____

2. За излегувањето на местото на настанот известени се:

- а. Истражен судија _____ на ден _____ година, во _____ часот
- б. Јавен обвинител _____ на ден _____ година, во _____ часот.

3. На местото на настанот е излезено за _____ минути.

4. Увидот започна на ден _____ година, во _____ часот.

5. На местото на настанот присуствуваа:

- а. учесниците на настанот:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Образец бр. 39

Бр. _____

200_година

СКОПЈЕ

REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF INTERIOR

No. _____

Date _____

Skopje

Врз основа на член 234 од Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 15/03) се издава

In accordance with the Article 234 from the Rulebook on the Affairs with the Ministry of Interior (Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 12/98)

ПОТВРДА

(CONFIRMATION)

за прием на оружје и муниција заради превоз
(For the reception of weapon and ammunition for the purposes of transportation)

Примено од патникот
(Received from the passenger) _____
(презиме и име - Surname/name)

Со живеалиште
(His address) _____
(место, улица и број - Complete address)

Државјанство и вид на патна исправа
(citizenship and Passport number) _____

Оружје
(Weapon) _____

Тип _____ марка _____ калибар _____
(Type) (brand) (caliber)

Фабрички број
(Number of manufacture) _____

Муниција: парчиња _____ Ознака _____
(Ammunition: pieces) (indication)

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ _____ ПОТПИС НА ЗАПОВЕДНИКОТ НА
(Signature by the authorized person) ВОЗДУХОПЛОТОВ
(Signature by the commander on flight)

М П

ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА ГИ ПРИМИЛ ПАТНИКОТ
(The weapon and ammunition are received by the passenger)

445.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Бања - Општина Облешево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1482/1
6 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

446.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Сарамзалино - Општина Лозово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1483/1
6 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

447.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Аџиматово - Општина Лозово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1481/1
6 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

448.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Елшани-Општина Охрид.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1543/1
10 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

449.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Драгожел-Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1581/1
11 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

450.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Добротино-Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1582/1
11 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

451.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 26 февруари 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат член 165, член 168 и член 178 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по сопствена иницијатива со Решение У.бр. 181/2002 од 25 декември 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста на членовите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 165 од Законот за високото образование е предвидено со признавањето на високообразовните квалификации или дел од високообразовните студии поминати во странство, врз основа на стручен предлог од соодветна високообразовна установа на Република Македонија, министерството надлежно за работите на високото образование формално ги потврдува вредноста, квалитетот и споредливоста на странската високообразовна квалификација со домашната, односно признавањето на сите права кои таа диплома или свидетелство ги даваат во државата во која се стекнати.

Според членот 168 на овој закон, министерот надлежен за работите на високото образование врз основа на предлогот од стручна комисија на високообразовна установа (во натамошниот текст: стручна комисија) одлучува за секое барање посебно за признавање на високообразовни квалификации стекнати во странство или на еден дел од студиите поминати во странство.

Стручната комисија од ставот 1 на овој член, на барање од министерот ја формира наставно-научниот, односно наставничкиот совет на високообразовната установа која е најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација.

Стручната комисија утврдува предлог по разгледување на целокупната документација поднесена од страна на барателот и по добиеното мислење од страна на информативниот центар, во рок од 60 дена од денот на доставувањето на барањето од страна на министерот. Ако комисијата не го даде своето мислење во овој рок, министерот може да формира комисија во нов состав.

Согласно членот 173 став 1 и 2 на овој закон, во одлуката за признавање на квалификацијата е содржано дека странската квалификација ги исполнува општите и посебните барања поставени за пристап во високото образование или вработување во Република Македонија.

Предлогот на одлуката за признавање на квалификацијата ја потпишува претседателот на стручната комисија. Одлуката ја потпишува министерот надлежен за работите на високото образование.

Со членот 178 од законот е предвидено дека барателот кој не е задоволен од одлуката за признавање на странската високообразовна квалификација може да поднесе приговор до стручната комисија во рок од 15 дена.

Ако барателот не е задоволен од одлуката на стручната комисија по поднесениот приговор, може во рок од наредните 30 дена да поднесе тужба до Врховниот суд на Република Македонија.

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 1 и 3 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, како и владеењето на правото.

Уставот на Република Македонија, во членот 44 утврдил дека секој има право на образование и дека образованието е достапно на секого под еднакви услови, а во членот 45 од Уставот е утврдено дека граѓаните имаат право, под услови утврдени со закон, да основаат приватни образовни установи во сите степени на образованието, освен во основното образование.

Според членот 46 од Уставот, на универзитетот му се гарантира автономија. Условите за основање, вршење и престанок на дејноста на универзитетот, се уредуваат со закон.

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со членот 58 од Уставот, е утврдено дека сопственоста на трудот се основа за управување и учество во одлучувањето.

Учеството во управувањето и одлучувањето во јавните установи и служби се уредува со закон и врз принципите на стручност и компетентност.

Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр. 64/2000), во членот 1 определил дека предмет на уредување на овој закон се условите и постапката за основање, финансирање и престанок на високообразовните установи и се утврдуваат основите за организација, управување, развој и за вршење на високообразовна дејност.

Во членот 2 став 1 точка 36 од Законот, е дадена дефиниција на универзитетот, дека таа претставува највисока автономна високообразовна, научна, односно уметничка установа која ја сочинуваат високообразовни установи, основани според овој закон.

Според член 10 став 1 од Законот, високообразовните установи ја вршат својата дејност врз принципот на академската автономија, а според став 3 од овој член автономијата на универзитетот вклучува академска слобода на високообразовните установи, автономија на управувањето со високообразовните установи и неприкосновеност на автономијата.

Со одредбите од членовите 165 до 180 од Законот, се уредени прашањата за признавање на високообразовните студии.

6. Според изнесените уставни определби основните слободи и права на човекот и граѓанинот оригинално се утврдени во самиот Устав и за нивното остварување и заштита се утврдени и соодветни уставни услови и основи, особено преку гаранциите на основните слободи и права, меѓу кои, во сферата на образованието, е и гаранцијата на автономија на универзитетот.

Интенцијата на Уставот е со закон да се утврдуваат норми кои ќе обезбедат усогласен сооднос со уставно утврдените слободи и права, во кои е содржано и правото на образование и посебно потенцираниот автономен институционален облик на универзитетот со автономниот статус во обавувањето на дејностите од сферата на образовниот и научен труд.

Оттука, според Судот владеењето на правото како темелна вредност на која почива уставниот поредок на Републиката, треба да обезбеди постоење на правни претпоставки преку законска регулатива заради остварување на фундаменталните компоненти на универзитетот. Тоа се автономноста и правото и одговорноста на универзитетот да управува и одлучува во рамките на својата установа во која го создава и реализира соодветниот степен на образовен и научен труд.

Поаѓајќи од суштината на универзитетската установа која е носител на правото и одговорноста за професионално, стручно и компетентно вршење на високообразовните дејности, според мислење на судот произлегува и основот на високообразовната установа за одлучување за прашања од овој домен врз принципите на стручност и компетентност кои Уставот ги детерминира.

Меѓутоа, од анализата на изнесените законски одредби, со кои се уредени прашањата за надлежноста и постапката во одлучувањето за признавање на високообразовни квалификации стекнати во странство, Судот оцени дека високообразовната установа има само елементи на партиципација и учество во одлучувањето за признавање на високообразовните квалификации стекнати во странство. Нејзината позиција е сведена на формирање на стручна комисија и изготвување и достава само на предлог, по барање на министерот надлежен за работите на високото образование, во определен рок, за конкретен предмет на лице кое бара признавање на високообразовни квалификации стекнати во странство, а одлуката ја поднесува и потпишува министерот. Меѓутоа, во постапка по приговор против одлуката на министерот, со своја одлука одлучува стручната комисија на високообразовната установа, а против второстепената одлука странката може да заведе спор пред Врховниот суд на Република Македонија.

Воедно со Одлуката за признавање на високообразовните квалификации стекнати во странство, Министерството и формално ги потврдува вредноста, квалитетот и споредливоста на странската високообразовна квалификација со домашната и ги признава сите права кои таа диплома или свидетелство ги даваат на државата во која се стекнати.

Имајќи го во предвид изнесеното, Судот оцени дека наспроти надлежноста на универзитетот за издавање дипломи за високообразовни квалификации стекнати во Република Македонија, која согласно членот 17 од Законот за високото образование е определена во рамките на дејностите на работењето на универзитетската автономна установа, со оспорените законски одредби утврдено е дека одлучувањето за признавање на високообразовни квалификации стекнати во странство е во надлежност на посебни органи на државната власт и со учество на универзитетот. Имено, различното законско третирање на прашањето за надлежноста во одлучувањето за издавање и признавање на дипломи за високообразовни квалификации стекнати во Република Македонија и во странство, според Судот претставува во основа издвојување и на елементите на стручност и компетентност по ова прашање за надлежноста во рамките

на автономијата на универзитетот и надвор од неа. Со оглед на тоа, а поаѓајќи првенствено од уставната определба во членот 58 став 2 од Уставот, каде управувањето и одлучувањето во јавните установи и служби се поврзува со принципите на стручност и компетентност, во следењето на оваа уставна норма, според Судот постои уставна неусогласеност на оспорените одредби од Законот кои пропишале постапка според која сосем извесно е одлуките за признавање на високообразовните квалификации стекнати во странство да не бидат адекватни и соодветни на стручниот наод и научните познавања на автономната универзитетска установа во која се создава и реализира високообразовниот и научен труд.

Оттука, за одредбите од член 165, член 168 и член 178 од Законот за високото образование, Судот оцени дека се повредува принципот на владеење на правото втемелен во уставниот поредок на Република Македонија според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, и за повреда на членот 46 и членот 58 став 2 од Уставот со кои е загарантирана автономноста на универзитетот и е утврдена уставната определба дека управувањето и одлучувањето во јавните установи и служби се поврзува со принципите на стручност и компетентност.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 181/2002
26 февруари 2003 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

452.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се отфрла иницијативата за поведување постапка за оценување уставноста на членот 53, став 1, алинеја 9 во делот: "ови 48 и" и алинеја 10 од Законот за домување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/1998 и 48/2000).

2. Решението да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

Според наводите од иницијативата, оспорените одредби определувале дека со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако: не ги изврши неопходните поправки на зградата (членови 48 и 49) и изврши пренамена без одобрение за пренамена (член 50). Меѓутоа, според членот 257 од Законот за сопственост и други стварни права ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2001), со денот на отпочнувањето на примената на овој закон престанувале да важат членовите 48 и 50 од Законот за домување.

Од тука иницијаторот смета дека оспорените одредби не мораат да постојат во правниот поредок, бидејќи ги повредуваат членовите: 8 став 1 алинеја 3, 14 став 1 и 51 од Уставот, па предлага поведување на постапка за оценување на уставноста.

4. Судот на седницата утврди дека според член 53, став 1, алинеја 9 и 10 од Законот за домување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98 и 48/2000), со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- не ги изврши неопходните поправки на зградата (членови 48 и 49) и
- изврши пренамена без одобрение за пренамена (член 50).

5. Во член 257 од Законот за сопственост и други стварни права ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2001) помеѓу другото е предвидено со денот на отпочнувањето на примената на овој закон (5 септември 2001 година) да престанат да важат членовите 48 и 50 од Законот за домување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/1998).

Членот 48 од Законот за домување ги регулираше правата и должностите на сопствениците на посебни делови од згради при потребата од поправки и преправки на делови од зграда што се во функција на зградата во целина, а оваа материја сега е регулирана со членот 110 од Законот за сопственост и други стварни права, кој по содржина е скоро идентичен со укинатата одредба.

Членот 50 од Законот за домување ги регулираше правата и обврските на сопственикот на посебен дел од зграда при потребата тој дел да го пренамени во простор за вршење на деловна дејност. Сега оваа материја е уредена со членот 101 од Законот за сопственост и други стварни права, кој по содржина исто така е скоро идентичен со укинатата одредба.

Во казнените одредби на Законот за домување се сместени сега оспорените делови на членот 53, став 1, алинеја 9 и 10. Или поконкретно во овој член е предвидена парична казна за прекршок за правното лице ако:

- не ги изврши неопходните поправки на зградата (членови 48 и 49), - содржина на оспорениот дел од алинејата 9 и
- изврши пренамена без одобрение за пренамена (член 50), - содржина на оспорената алинеја 10.

Законот за сопственост и други стварни права не содржи казни одредби.

Од анализата на уставните и законски одредби, произлезе дека во конкретниот случај оспорените одредби престанале да важат по пат на дерогација на начин што Законот што стапил на сила подоцна (Закон за сопственост и други стварни права) дерогирал дел од одредбите на Законот што бил претходно донесен (Закон за домување), без оглед на фактот што поновиот закон не содржи изрична законска одредба за престанок на оспорените одредби.

Исто така со самиот престанок на важење на членовите: 48 и 50 од Законот за домување и останатите одредби од овој закон, што за правна основа ги имале изрично укинатите одредби престанале да важат, со влегувањето во сила на Законот за сопственост и други стварни права, а како поновиот Закон концепциски не предвидува казнување за таков вид на прекршоци.

Од друга страна изложената фактичка и правна состојба, по оценка на Судот, се сведува на неусогласеност на одредби од два различни по материја закони, а оценувањето на уставноста на неусогласени одредби на актите од ист правен ранг не претставува надлежност на Уставниот суд, согласно член 110 од Уставот на Република Македонија. Отстранување од правниот поредок на одредби кои не се меѓусебно усогласени, а припаѓаат во иста или различна законска материја е во надлежност на Собранието на Република Македонија.

6. Согласно член 28, алинеја 1 и 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да одлучува за барањето и ако постојат други процесни пречки за одлучување по иницијативата, па врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точка 1 од ова решение.

7. Меѓутоа, при состојба кога не постои изречна дерогација на оспорените одредби, во текстот на Законот за домување се уште егзистира парична казна, законските битија на опишаните прекршоци повеќе не се составен дел на овој закон и системски оваа материја припаѓа на одредбите на Законот за сопственост и други стварни права, кој пак закон не содржи казни одредби, можно е во примената на двата закона и да дојде до изрекување на парична казна.

Од тука Судот ја нагласува потребата од изречно отстранување на оспорените одредби од правниот поредок, а заради усогласеноста во примената.

8. Од изнесените причини, согласно член 78, став 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Судот одлучи како во точка 2 од ова решение.

9. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 4/2003

19 февруари 2003 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

453.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 и член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се поведува постапка за оценување уставноста на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 86/2002).

2. Се отфрла иницијативата за оценување уставноста на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 75/2002).

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

4. Петре Илиевски-адвокат од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за оценување уставноста и законитоста на уредбите означени во точките 1 и 2 од ова решение.

Според наводите од иницијативата оспорените уредби не биле во согласност со уставното начело на владеење на правото и начелото на еднаквост утврдени во Уставот на Република Македонија.

Имено, од Уставот не произлегува можност Владата со Уредба да ги уредува прашањата кои се однесуваат на правата односно привилегиите кои се користат по престанок на функцијата на Претседателот на Владата на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија, Министерот за одбрана и Министерот за внатрешни работи ниту за определено време по престанок на нивната функција. Со предвидување на определени права-привилегии за носителите на наведените јавни функции се нарушува начелото на еднаквоста.

5. На седницата Судот утврди дека врз основа на член 46 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија, Владата на Република Македонија на 2 февруари 1998 година, донела Уредба за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/98).

Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (член 1 став 1).

Во ставовите 2 и 3 на член 1 од наведената Уредба се утврдени услугите што ги врши Службата за потребите на Претседателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и органите на управата, опфатени со Одлуката за основање на Службата на заеднички работи во Владата на Република Македонија.

Во членот 21 од Уредбата е уредено прашањето дека моторните возила со кои управува и располага Службата (патнички возила, специјални возила и др.), се користат за потребите на репрезентацијата на Републиката, за извршување на службени работи, за потребите на корисниците на услугите од член 1 на оваа уредба.

Во членот 22 од Уредбата е предвидено што се подразбира под службени работи во смисла на член 21 од Уредбата, а тоа е: работа што произлегува од надлежноста на органот на управата утврден со закон, учество на седници и состаноци и вршење на работи од протоколарна природа.

Во членот 25 став 1 од Уредбата е предвидено дека “право на постојано користење на патничко возило имаат Претседателот на Републиката, Претседателот на Собранието на Република Македонија и Претседателот на Владата на Република Македонија.

Во став 2 на член 25 од Уредбата било предвидено дека Владата на Република Македонија може да донесе одлука, право на постојано користење на патничко возило да имаат и други функционери избрани, именувани или назначени од Собранието на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија.

На 14 март 2000 година, Владата на Република Македонија донела Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/2000).

Во членот 2 од наведената Уредба било предвидено дека по членот 25 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: “право на постојано користење на патничко моторно возило со возач и придружно возило има и поранешниот претседател на Владата на Република Македонија во траење од една година по престанок на функцијата.”

На 24 септември 2002 година Владата на Република Македонија донела Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2002).

Во член 1 од наведената Уредба која е оспорена со иницијативата е предвидено дека: во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/1998 и 22/2000) во членот 25 ставот 2 се менува и гласи: “право на постојано користење на службено патничко моторно возило со возач и придружно службено патничко моторно возило со возач поединечно имаат поранешниот претседател на Владата на Република Македонија и поранешниот претседател на Собранието на Република Македонија во времетраење од 4 години по престанок на функцијата.”

Во членот 2 од Уредбата е предвидено дека во членот 25 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: “право на постојано користење на службено патничко моторно возило со возач, поединечно имаат поранешниот министер за одбрана и поранешниот министер за внатрешни работи во времетраење од 4 години по престанок на функцијата.”

На 18 ноември 2002 година Владата на Република Македонија донела Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички

работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2002).

Во член 1 од наведената уредба е предвидено дека: “во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/1998, 22/2000 и 75/2002) членот 25 став 2 се менува и гласи: “право на постојано користење на патничко моторно возило со возач и придружно возило има и поранешниот претседател на Владата на Република Македонија во траење од една година по престанок на функцијата.”

6. Според член 88 од Уставот, Владата на Република Македонија е носител на извршната власт, која своите права и должности ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Според член 91 од Уставот, Владата на Република Македонија, покрај другото, ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршување, донесува уредби и други прописи за извршување на законите, утврдува начела за внатрешната организација и за работата на министерствата и другите органи на управата, ја насочува и врши надзор над нивната работа и врши и други работи утврдени со Уставот и со закон.

Според член 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија како носител на извршната власт е орган на Република Македонија кој работите од својата надлежност ги врши самостојно, во рамките на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципите на транспарентност, ефикасност и заштита на човековите слободи и права.

Во член 8 од наведениот закон се утврдени надлежностите на Владата, а во член 35, пак, е утврдено дека за извршување на законите Владата донесува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци.

Во член 36 точка 2 од Законот за Владата е предвидено дека со уредба Владата го уредува извршувањето на законите: утврдува начела на внатрешна организација на министерствата и другите органи на државната управа и уредува други односи во согласност со Уставот и со законите.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека Владата на Република Македонија, во системот на организацијата на државната власт, заснова на врз принципот на поделбата на власта, е дефинирана како носител на извршната власт, и како таква таа е самостојна и независна во утврдувањето на политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието, во донесувањето на прописи за извршување на законите и во вршење на другите работи, што ги врши врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот смета дека Владата има уставно и законско овластување, покрај другото да донесува уредба со која ќе ги утврди условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија која е основана како заедничка служба за вршење на општите и заедничките услуги за потребите на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија, Републичкиот судски совет и органите на управата.

7 Според член 9 од Уставот на Република Македонија, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба и се еднакви пред Уставот и законите.

Имајќи ја предвид содржината на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република

Македонија“ бр. 8/1998) произлегува дека со неа се уредуваат условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за потребите на државните органи за извршување на службените работи кои произлегуваат од надлежностите на соодветниот орган.

При тоа, Судот смета дека со Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 86/2002) со која е предвидено право на користење на патничко возило на поранешниот претседател на Владата по престанок на функцијата, Владата ги пречекорила овластувањата и несомнено за претседателот на Владата по престанок на функцијата утврдила права кои не се во функција на извршување на службените работи.

Според тоа основано се поставува прашањето дали со предвидување на одредени права по престанок на функцијата на поранешниот претседател на Владата овие права не стануваат привилегии само поради фактот што одредено лице во определен временски период бил носител на јавна функција, односно дали со тоа не се доведува во прашање начелото на еднаквост и начелото на владеење на правото утврдени во Уставот, поради што одлучи како во точката 1 од ова решение.

Воедно на седницата беше изнесено и мислење дека во конкретниот случај не е во прашање привилегија на поранешниот претседател на Владата, што значи дека со тоа не е повреден принципот на еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, со оглед на тоа што поранешниот претседател на Влада и натаму има специфичен статус во државата поради што тој и натаму во определен временски период има право да ги користи пропишаните привилегии.

8. Во однос на наводите од иницијативата за оценување уставноста на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2002), која престанала да важи, Судот согласно член 28 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, одлучи како во точката 2 од ова решение.

9. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 167/2002
19 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

О П Ш Т И А К Т И

ЛП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6.

Врз основа на член 19, став 2, точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр. 38/96 и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2003 година.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2003 година за службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за правни и физички лица - домашни претплатници, ќе изнесува 9.200,00 денари, со можност за плаќање до 4 рати, на начин што ќе го определи Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о - Скопје.

Член 3

Цената на годишната претплата за службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2003 година за странските претплатници, како и за домашните правни или физички лица со седиште или живеалиште во странство, ќе изнесува 295,00 ЕУР (двеста деведесет и пет евра).

Член 4

За претплатниците кои ќе изразат желба во текот на 2003 година да го зголемат, односно да го намалат примането на бројот на службеното гласило “Службен весник на РМ“ или претплатниците кои сакаат да се претплатат за службеното гласило во текот на 2003 година, а при тоа истото да важи за помал период од 12 месеци, цената на претплатата за службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ се утврдува во износ од 920,00 денари, на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена во членовите 2, 3 и 4 на оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.0202-373
13 февруари 2003 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.

7.

Врз основа на член 19, став 2, точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр. 38/96 и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2003 година, кој го издава Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2003 година за Регистарот на прописи на Република Македонија, ќе изнесува 3.700,00 денари.

Член 3

Во цената утврдена во членот 2 на оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.0202-373
13 февруари 2003 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Марковски, с.р.

8.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр. 38/96 и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, п.о.-Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2003 година.

Член 2

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи кои се објавуваат со надоместок, согласно законот, во “Службен весник на Република Македонија“ за 2003 година, се утврдува во износ утврден во Тарифата за висината на надоместокот за објавување на огласи, акти и неважечки документи во “Службен весник на Република Македонија“, која е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Во цената утврдена во членот 2 на оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0202-374
13 февруари 2003 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Маркоски, с.р.

ТАРИФА

ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ВО 2003 ГОДИНА

(цената е во денари)

Р. бр.	ОПИС	Шифра	ЦЕНА ВО 2003 год.
	ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ		
1	ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ НА ДРУШТВА	501	910
2	ПРОМЕНА ВО СУД.РЕГ. НА ДРУШТВАТА	502	580
3	ПОДАТОЦИ ЗАПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМОРАТА	503	650
4	УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ЗТД И ДРУГИ	505	1160
5	ПОВИКУВАЊЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ-ЛИКВ. НА ТД	508	770
6	ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТ. И ТД	509	770
7	ЈАВНИ ПОВИЦИ (за објавена една страна во весникот)	601	6.500
8	ОБЈАВИ, ПОВИЦИ, ОГЛАСИ И ДР. ТЕКСТОВИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ТД (за објавена една страна во весникот)	602	6.500
9	ИСПРАВКА-ИЗМЕНА (КОРЕКЦИЈА)(за објавена една страна во весникот)	603	6.500
10	ТРАНСФОРМАЦИЈА-ИИ - ОБЈАВА	604	6.500
11	ЗАПИШ. ВО РЕГИС. НА ПРЕТСТАВНИШ. НА СТРАН.ЛИЦА	606	6.500
12	ПОНУДИ (за објавена една страна во весникот)	607	6.500
13	ОДЛУКА-И (за објавена една страна во весникот)	608	6.500
14	ПРАВИЛНИК (за објавена една страна во весникот)	609	6.500
15	КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР (за објавена една страна во весникот)	610	6.500
16	СПОГОДБА-И (за објавена една страна во весникот)	611	6.500
17	СООПШТЕНИЕ (за објавена една страна во весникот)	612	6.500
18	КОНКУРС ЗА ПОЛАГ.НОТАР.ИСПИТ (за објавена една страна во весникот)	614	6.500
19	КОНКУРС ЗА ДОДЕЛ.НА КОНЦЕСИИ (за објавена една страна во весникот)	615	6.500
20	ПОКАНА ЗА МЕГНАР.ПРЕТКВАЛИФ. (за објав. една страна во весникот)	616	6.500
21	БИЛАНС НА УСПЕХ (за објавена една страна во весникот)	617	6.500
22	СТАТУТ-И (за објавена една страна во весникот)	618	6.500
23	ОДЛУКИ за трансформација на претпријатија со општес. капитал (за објавена една страна во весникот)	619	6.500
24	КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ (за објавена една страна во весникот)	620	6.500
25	ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА	621	650

26	ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА	622		650
27	ОГЛАСИ за повикување на поранешни сопственици или правни следбеници	623		2.600
28	ЈАВЕН ПОВИК ЗА УПИС НА АКЦИИ (за објавена една страна во весникот)	625		6.500
29	ОБЈАВА ЗА ЗАПИШАНИ И КУПЕНИ АКЦИИ	626		650
30	БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за објавена една страна во весникот)	627		6.500
31	ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ (за објавена една страна во весникот)	628		6.500
32	ПОНИШТУВАЊЕ-СТОРНО (за објавена една страна во весникот)	629		6.500
33	МЕЃУНАР. КОНКУРС ИЛИ ПОВИК (за објавена една страна во весникот)	630		6.500
34	СТАТУТАРНА ОДЛУКА (за објавена една страна во весникот)	631		6.500
35	ОГЛАС (за објавена една страна во весникот)	634		6.500
36	ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОД. ЦЕНИ НА ЦИГАРИ	636		2.600
37	ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА (за објавена една страна во весникот)	638		6.500
38	ИЗВЕСТУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)	639		6.500
39	ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)	640		6.500
40	ОГРАНИЧЕН ПОВИК (за објавена една страна во весникот)	641		6.500
41	ДОПОЛНУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)	642		6.500
42	ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)	643		6.500
43	ОБЈАВИ ПО ЗАКОНОТ ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈА	644		6.500
44	ОБЈАВИ ПО ЗАКОНОТ ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈАТА	645		6.500
45	АКТИ НА СОВЕТОТ НА НБРМ (за објавена страна во весникот) : - Одлука за целите на монетарната политика; Мерки и инструменти за реализација на монетарната политика; Акт за утврдување на политиката на девизниот курс на денарот; Финансиски план; Годишна сметка; Одлука за издавање и за пуштање и повлекување во и од оптек на нови апоени на книжни и ковани пари; Правила на стандарди за извршување на надзор и супервизија; Одлука за утврдување на висината, намените и начинот на користење на основниот капитал; Акт за усвојување на полугодишен и годишен извештај; Тарифа со која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши НБРМ; Одлука за избор на овластено друштво за ревизија; Програма за работа на службата за внатрешна ревизија; Избор и разрешување директор на службата за внатрешна ревизија;	646		6.500
46	АКТИ ОД ГУВЕРНЕРОТ НА НБРМ (за објавена страна во весникот) : Правилник за организација на работењето на НБРМ; Одлука за вреднување на работните места во НБРМ; Решенија од областа на правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос.	647		6.500
47	СУДСКИ ОГЛАС-И ВО ГРАЃАН.ПОСТАПКА	700		650
48	ЛИКВИДАЦИЈА НА ДРУШТВА	701		770
49	СТЕЧАЈ НА ДРУШТВА	702		770
50	РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ	705		650

51	СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА	706		650
52	ОГЛАС-И	707		650
53	ПРЕСТАНОК-ЛИКВИДАЦИЈА НА ТД	708		770
54	РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ	709		650
55	НОТАРСКИ ОГЛАСИ	801		650
56	НОТАРСКИ ОГЛАС по Законот за залог и Законот за договорна хипотека	802		650
57	ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА ЗАНАЕТ ДЕЛНОСТ	200		250
ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ				
1	ПАСОШИ	101		250
2	ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА	102		125
3	РАБОТНА КНИШКА	103		125
4	ВОЕНА КНИШКА	104		125
5	ЧЕКОВНА КАРТИЧКА	105		125
6	СВИДЕТЕЛСТВО-А	106		125
7	УЧЕНИЧКА КНИШКА	107		125
8	ИНДЕКС	108		125
9	ДОЗВОЛА	109		125
10	ДИПЛОМА	110		125
11	ОПШТ	112		125
12	ШТЕДНА КНИШКА	113		125
13	УВЕРЕНИЕ	115		125
14	ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА	116		125
15	ДАНОЧНА КАРТИЧКА	117		250
16	ЦЕМТ ДОЗВОЛА	119		250
17	АДР ДОЗВОЛА	120		250
18	СЕРТИФИКАТ	121		390
19	ПОЛИСА	122		125
20	ОРУЖЕН ЛИСТ	125		125
21	РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење занаетчиска дејност	301		250
22	РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА претставништво на странско лице	302		450
23	РЕШЕНИЕ за компензациони работи во странство	304		450
24	ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ	401		390
25	ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ	402		390
26	ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ	403		390
27	ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ СО ШТЕМБИЛ	404		390

9.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96 и 6/2002), Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о.-Скопје, на седницата одржана на 13.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА
ЦЕНА НА ЦД-РОМ-ИЗДАНИЕТО НА СЛУЖБЕНИ
ВЕСНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2001 И ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува малопродажната цена на ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Република Македонија за 2001 и 2002 година, кој го издава Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о.-Скопје.

Член 2

Малопродажната цена на ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Република Македонија за 2001 година и на ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Република Македонија за 2002 година ќе изнесува 3.000,00 денари.

Член 3

За купувачот кој истовремено го побарува ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Република Македонија за 2001 година и ЦД-РОМ-Изданието на службени весници на Република Македонија за 2002 година, се утврдува единствена малопродажна цена за двете изданија и истата ќе изнесува 4.500,00 денари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0202-376
13 февруари 2003 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ванчо Маркоски, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост заведена под XVII. П. бр. 1923/02 на тужителот Растодер Адем од с. Љубин, Скопје против тужениот Шукурица Шефтов Бавто со непознато место на живеење.

За привремен старател на тужениот Шукурица Шефтов Бавто поставена е Тања Чачарова Илиевска, адвокат од Скопје, со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-625 од 12.12.2002 година, кој што ќе го застапува тужениот до неговото јавување во судот или до правосилното окончавање на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII. П. бр. 1923/02. (5086)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е постапка за развод на брак поведена по тужбата на тужителот Ламбе Авковски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 55/3-10, против тужената Елизабета Авковска, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Елизабета Авковска да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужената или нејзиниот полномошник не се јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку посебен старател, Јанакиевска Македонка, адвокат од Скопје, ул. "Пролет" бр. 16/2-27, која ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 1041/02. (5648)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица постапувајќи по тужбата за сопственост на тужителката Зорка Горѓиева од с. Ново Село, против тужената Весна Попиванова, од с. Ново Село, на привремена работа во странство со непозната адреса. За привремен застапник на тужената и се назначува Марија Стојкова - стручен соработник при Основниот суд во Струмица. Вредност на спорот 10.000 денари.

Привремената застапничка ќе ја застапува тужената се до нејзиното појавување пред судот или ако испрати полномошник.

Се повикува тужената Весна Попиванова да се јави во овој суд во рок од 15 - петнаесет дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 496/02. (5641)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак по тужба на тужителката Реџие Таировска од Куманово, против тужениот Мухарем Таировски од Куманово, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000 денари.

Од страна на судот за привремен застапник на тужениот се назначува Мирјана Стојковска, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 161/2003. (5092)

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак по тужба на тужителката Мензине Зекири од Куманово, против тужениот Фарук Зекири од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот за привремен застапник на тужениот се назначува Уљбер Дестани од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 631/2003.

(5624)

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак по тужба на тужителката Менду Кадрија од с. Слупчане, против тужениот Паричер Кодадуст од Иран, сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот за привремен застапник на тужениот се назначува Мирјана Стојковска адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 691/2003.

(5678)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решение П. Трег. бр. 207/2003 од 6.03.2003 година, во регистарска влошка бр. 001091, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на план за припојување на Друштвото за транспорт ЖАС-ОХРИД ДООЕЛ Охрид, ул. "Железничка" бб.

Запишување на план за припојување на Друштвото за транспорт ЖАС-ОХРИД ДООЕЛ кон Друштвото за трговија на големо и мало АНДРОС-Андрески Љупчо и др. ДОО увоз-извоз Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 207/2003 (5952)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5226/2002 од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 020491697-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство трговија и услуги ОКСИ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 8/6-18, Скопје.

Назив: Друштво за производство трговија и услуги ОКСИ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје. Седиште: ул. "Горѓи Сугаре" бр. 8/6-18, Скопје. Основачи се Дарко Андреевски и Марко Коневски. Влог. 183.200,00 денари или 3.000 евра. Управител е Дарко Андреевски.

Дејности: 17.54/2, 30.02, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет на стоки и услуги, застапување на странски фирми и физички лица, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигнација, реекспорт, туристичко-агенциски работи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5226/2002. (33354)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4522/2002 од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 020484657-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, финансиски аранжмани и инжињеринг САВАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. "Коста Новакоски" бр. 4-8.

Дејности: 15.71, 17.60, 21.23, 21.24, 21.25, 25.13, 22.13, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.13, 25.14, 28.11, 28.12, 28.75, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.70, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 63.12, 70.32, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, извршување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странско лице во Р. Македонија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Савевски Драган.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4522/2002. (33355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4570/2002 од 04.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048513?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, трговија и услуги КАЈ 61 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ангел Данев" бб.

Назив под кој ќе работи друштвото е: Друштво за угостителство, трговија и услуги КАЈ 61 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиштето ќе биде во Скопје на ул. "Ангел Данев" бб. Основач е лицето Петров Зоранчо од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 234 б.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.54, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Управител е Петрова Снежана со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4570/2002. (33356)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 11/2003 од 28.02.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша преименувањето на Здружението за заштита на гробиштата и културно историските споменици на Ромите во град Прилеп, во Здружение за заштита на гробиштата и културно историските споменици на Ромите муслимани во Кусулането од град Прилеп и промената на седиштето на здружението од просториите во Месната заедница "Тризла 2"-Прилеп во Ромските гробишта Кусулане, на ул. "Раде Иваноски" бр. 4 во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 11/2003. (5796)

Основниот суд во Прилеп со решение рег. Згф. бр. 9/2003 од 28.02.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани-Советувалиште на лекувани алкохоличари "Здрав живот"-Прилеп.

Цели и задачи на здружението се: вршење на здравствена дејност од доменот на примарната и терцијалната здравствена заштита, негово функционирање како алка во процесот на мултидисциплинарниот приод во лекувањето, прифаќање на лекуваниот алкохоличар од амбулантата-одделението во Прилеп или од други здравствени установи во Република Македонија, остварување на примарната здравствена заштита со: предавања на стручни лица и прикажување на филмови од доменот на зависностите, во училишните и работните средини и во други институции, остварување на терцијалната здравствена заштита, заради физичка, психичка, социјална, семејна, економска, културно-воспитна и криминогена рехабилитација, активно учество во медиумите (ТВ, радио и печат), со терапевт, котерапевт и апстиненти (лекувани алкохоличари), учество на пленарни состаноци, семинари и конгреси, соработка со други здруженија на лекувани алкохоличари, Здружението на лекувани алкохоличари на Република Македонија и пошироко, соработка со органите на МВР-УВР, судските органи и судските одделенија при невropsихијатриските болници, помагање во извршувањето на мерките за безбедност, содржани во судски пресуди и решенија, а што се од интерес за дејноста на здружението, со помош на терапевти, котерапевти и патролна служба, со подомот на психоактивните супстанции, наркоманијата и зависностите од истите, прифаќање на заболениите за совет и усмерување за понатамошен нивен третман.

Седиштето на здружението е во неговите простории во Прилеп, во зградата на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи-Прилеп, на ул. "Стеван Апостолски" бб, а неговата дејност е на подрачјето на општините Прилеп, Тополчани, Кривогаштани, Витолиште, Крушево и Македонски Брод.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Петре Стеваноски од Прилеп, ул. "Киро Крстески-Платник" бр. 31.

Здружението на граѓани Советувалиште на лекувани алкохоличари "Здрав живот"-Прилеп, поради неговата хуманитарна природа, се ослободува од обврските за плаќање на судски такси по пријавата и по решението за негово запишување во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, во вкупен износ од 3.200,00 денари, согласно член 11 од Законот за судски такси.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 9/2003. (5797)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 6/03, здружението на граѓани со име Компино производители "Плачковица" од Радовиш, кое е основано заради унапредување и развој како и пласман на производството на компири.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на ул. "Чеде Филиповски Даме" бб.

Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 6/03. (5798)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението I. Рег. Зг. бр. 100/02 на ден 03.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Пчеларско здружение "Еко-Пчела" од Скопје, со седиште на ул. "Томе Стефановски" бр. 4-б.

Основните цели и задачи на пчеларското здружение "Еко-Пчела" од Скопје се развој на пчеларството во неразвиени подрачја на Република Македонија, одржлив економски развој во РМ, заштита на животната средина, развој на пчеларството во Република Македонија во согласност со современите еколошки барања и стандарди, биолошко оплодување на пчели, организирање активности за пошумување на голини со медоносни билки, стимулирање на граѓани за нивно стручно усовршување во

областа на пчеларството, унапредување на меѓунационалните односи преку развој на пчеларската етика, заштита на човековите права и слободи, едукација на пчелари, организирање советување, изработка на нови пчелини производи со запазување на нивниот квалитет и еколошки карактеристики и соработка со сродни организации од РМ, Балканот, Европа и пошироко.

Со денот на запишувањето во регистарот пчеларското здружение "Еко-Пчела" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 100/02. (5834)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението III. Рег. Зг. бр. 9/03 од 03.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението ДВИЖЕЊЕ ЗА ЕВРОАТЛАНСКА МАКЕДОНИЈА со седиште во Скопје, на ул. "Банско" бр. 23.

Цели и задачи на здружението се: да дејствува во насока на афирмација на базичните вредности и принципи на евроатланската филозофија, на моделирање на односите во сите сфери на македонскиот општествен систем со што ќе се придонесе за интензивирање на процесите на интеграција на Република Македонија во евро-атланските структури на колективно живеење и тоа преку организација и учество на јавни дебати, преку покренување или поддршка на конкретни иницијативи пред домашни и меѓународни организации и институции и преку други облици.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението ДВИЖЕЊЕ ЗА ЕВРОАТЛАНСКА МАКЕДОНИЈА се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр. 9/03. (5894)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 549/02 од 18.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија "ВИМАС" ВАСЕ ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Никола Тесла" бр. 18/2-34 и жиро сметка 300000000975953, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија "ВИМАС" ВАСЕ ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Никола Тесла" бр. 18/2-34 и жиро сметка 300000000975953, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 431/02 од 26.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот "КОТЕКС-СКОПЈЕ" АД-Скопје, со седиште на ул. "Васил Горѓов" бб, со жиро сметка број 40100-601-3086, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје.

За стеаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за ден 16.04.2003 година, во 12.30 часот, во соба број 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5552)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV. Ст. бр. 191/96 од 10.02.2003 година, заклучена е стечајна постапка на стечајниот должник Претпријатие за производство КОМПЈУТРОНИКА Скопје, со седиште во с. Орешани, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-300349.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5560)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 43/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "КРИВА РЕКА" Митовски Чедо Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз, со седиште на ул. "Тодор Чангов" бр. 48/42, со жиро сметка 300000000568553 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска вложка 8-02002012-000-01, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "КРИВА РЕКА" Митовски Чедо ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 63/03 од 24.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало увоз-извоз "УЧОПРОМ" Ц. О.-Скопје, со седиште на ул. "Прашка" бр. 88-А, со жиро сметка број 40120-601-74808, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје и регистарска вложка број 1-10514-0-0-0.

За стеаен судија се определува Драгица Сапунџиева, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стеаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, со адреса на ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за ден

19.03.2003 година, во 8.35 часот, во соба број 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5576)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 446/02 од 26.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие МАСТЕР ФУДС Скопје, со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3, со жиро сметка број 40100-601-331291, при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за ден 16.04.2003 година, во 12 часот, во соба број 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5602)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст. бр. 31/2003 од 21.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство и трговија на големо и мало "Теразо" Бурханедин ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, с. Романовце со жиро сметка 510-0000002300-96 при КИБ АД Куманово и број на регистарска влошка 02022324?-8-03-000 и Трег. бр. 4938/99 од 12.01.2000 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради немање на имот е заклучена отворената стечајна постапка над горе наведениот стечаен должник, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, а КИБ АД Куманово да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Изводот од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (5622)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 7/2003 од 24.01.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, услуги и промет "Шота" увоз-извоз ЦО с. Отља, Куманово, со жиро сметка 40900-601-24828 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 02011034?-3-01-000 и Т. рег. бр. 9277 на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над горенаведениот стечаен должник согласно член 64 од ЗС поради немање на имот.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Од Основниот суд во Куманово. (5623)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 87/2002 од 28.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот "ГОРНИ ПОЛОГ" Акционерско друштво за обработка на животинско месо од Гостивар.

За стечаен управник се определува лицето Миодраг Ѓорѓески од Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 15/5, со број на телефон 044/337-741.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права над недвижноста, на должникот во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, на ден 11.04.2003 година, во 11.00 часот, сала број II, на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (5665)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 58/02 од 06.12.2002 година, поведе претходна постапка на постапката за утврдување на причини за отворање на стечајна постапка над должникот "ЈЕЛАК-МЕБЕЛ", со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 128 во Тетово, со жиро сметка 41500-601-57983, при Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија се определува Бекир Зулфиу, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување на предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 14.03.2003 година во 10.30 часот, во сала I/I на овој суд.

Се определува следна мерка за обезбедување: за привремен стечаен управник се определува Миодраг Ѓорѓески од Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 15/5.

Се повикуваат должниците на должниот својата обврска и должниковите солидарни придружници и гаранти без оглас да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Од Основниот суд во Тетово. (5666)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 71/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот "МАШИНО-ИН-ВЕСТ" Претпријатие за производство, преработка и промет ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 53-1-18, со жиро сметка 40100-601-255373 и регистарска влошка 1-46219-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот "МАШИНО-ИНВЕСТ" Претпријатие за производство, преработка и промет ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5686)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 37/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Авто такси Трговец-поединец АЛО-Б ТП, Бобан Добре Стојковски, со седиште на ул. "24" бр. 9, со жиро сметка 300000000000133-80700-52375-4 при Комерцијална банка АД и регистарска влошка 02005568?-6-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Авто такси Трговец-поединец АЛО-Б ТП, Бобан Стојковски се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5687)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 55/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и др. услуги КИРИЛ-ТРАНС увоз-извоз Ванчо ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "56" бр. 24, нас. Радишани, со жиро сметка 40100-601-359163 и регистарска влошка 02028545?-8-06-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и др. услуги КИРИЛ-ТРАНС увоз-извоз Ванчо ДООЕЛ Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5715)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.41/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало ДИЗ ПРОМЕТ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во ДТЦ "Маврово" локал 28, Скопје, со жиро сметка 300000000674477 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02026381?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало ДИЗ ПРОМЕТ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5751)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.61/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителски услуги ЦИ БИ ДООЕЛ, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 107/1-19, со жиро сметка 300000000848786 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 020402577?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителски услуги ЦИ БИ ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5752)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.63/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ТЕРМОБАР Блажо ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Тодор Чангов" 30 бр. 2-а, со жиро сметка 40100-601-230253 и регистарска влошка бр. 02014595?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ТЕРМОБАР Блажо ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5753)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.333/02 од 25.02.2003 година, над Друштвото Кире Трпески "Лаки" од Битола, Трег. бр. 01011500?-8-3-000, со дејност услужна, жиро сметка 500-0000002554-28 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основен суд во Битола. (5793)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.25/2003 од 27.02.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговско друштво за трговија, производство, инженеринг и консалтинг увоз-извоз "Аирком-Инвест Крушево" ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 13 Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 01010279?-8-01-000 на Основниот суд Битола со основна дејност проектирање, со жиро сметка бр. 24200000084409 во Балканска Банка АД Скопје - Експозитура Крушево.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува, но се заклучува, поради неизбежна неликвидност на должникот, непостоење на имот на должникот кој што има неизмирено обврски единствено кон еден вработен.

Од Основниот суд во Прилеп. (5794)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 313/02 од 26.02.2003 година, над Друштвото "Ирмана" увоз-извоз ДООЕЛ Настевска Ирена со Трег. бр. 010062337-8-01-000, со дејност трговија и жиро сметка 010062332-8-000 при Стопанска Банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5795)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.45/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет услуги и транспорт ЕЛ СИ ФЛОРА Тодорче ДООЕЛ, со седиште на ул. "520" бр. 17, со жиро сметка 300000000971879 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02031269?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет услуги и транспорт ЕЛ СИ ФЛОРА Тодорче ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5820)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.65/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БУЈАР И Р ТРАДИНГ КОМПАНИ, ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште во ТЦ „Јане Сандански“ А2, локал 91, Скопје, со жиро сметка 300000000801741 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02032715?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БУЈАР И Р ТРАДИНГ КОМПАНИ, ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5822)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.53/03 од 04.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство промет и услуги АКВА Радомир ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 1/13, со жиро сметка 40110-601-209051 и регистарска влошка бр. 02006157?-8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство промет и услуги АКВА Радомир ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 641/02 од 12.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно транспортно услужно трговско друштво "РАДУША-ПРОМЕТ" Исмаилхаки ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште во с. Радуша, Кондово, со сметка број 300000001251239 при Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 02017363?-3-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 55/03 од 24.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СУПЕР ФЛОРИДА" Кемал ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "3" бр. 61, во с. Сарај, со сметка број 200000008926029 при Стопанска Банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 02015824?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 77/03 од 24.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за образование и менаџмент консултантски активности "МОТИВА КОНСАЛТИНГ" Зоран и Ранко ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Лондонска" бр. 11-б, со жиро сметка број 300000000164160 кај Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 020012207?-3-09-000, и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5904)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 35/2001 од 05.03.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должникот "ТИМ"

ДООЕЛ од Валандово со жиро сметка бр. 41301-601-64189 што се водела кај ЗПП Струмица, а сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки, со седиште на ул. "Првوماјска" бр. 8 во Валандово.

За стечаен управник се определува Никола Варелов од Гевгелија, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20.

За стечаен судија се определува Ванчо Мендизов судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за ден 08.04.2003 година во 8,30 часот, во сала број 9, во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште Собрание на доверители за ден 22.04.2003 година во 8,30 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (5916)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 97/03 од 03.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ГЕРБЕР-КОМЕРЦ Жаклина и други ДОО Скопје, со седиште на бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, и жиро сметка број 200000030134119 при Стопанска банка АД - Скопје, со регистарска влошка бр. 01007909?-3-03-000, и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5921)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 98/03 од 03.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАР-КОМЕРЦ Жаклина и други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, и жиро сметка број 300000000585819 при Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка бр. 02033664?-3-01-000, и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5922)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 214/2002 од 03.07.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало туризам и угостителство "СТИЛ-ББ-2" ЦО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "102" бр. 13, с. Волково и жиро сметка 40120-601-246512, па истата не се спроведува, се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало туризам и угостителство "СТИЛ-ББ-2" ЦО увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5923)

Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот за стеча, а на предлог на Одборот на доверители на ЗИК Брегалница, Вина-во стечај, стечајниот судија во стечајната постапка отворена над должникот ЗИК Брегалница-Вина, свикува Собрание на доверителите на ЗИК Брегалница-Вина, кое ќе се одржи на ден 20.03.2003 година, во сала бр. 1, во Основниот суд во Кочани, во 12 часот, со следниот дневен ред:

1. Изјаснување на доверителите за состојбата и текот на постапката на стечајниот должник и за натамошниот тек на стечајната постапка.

Право на учество на Собранието имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (5956)

Се отвора стечајна постапка над претпријатието за трговија, производство и градежни услуги "Митреви"-КО ЦО увоз-извоз Велес, ул. "Скопски пат" бб, Велес, жиро сметка 41600-601-26453 Филијала Велес, регистарска влошка 1-23229-0-0-0.

За стечаен управник над стечајниот должник се именува Весела Петрулева-дипломиран правник ул. "Владимир Назор" бр. 26, Велес.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник најдоцна до 28.03.2003 година.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на доверителите на должникот што не се запишани во јавните книги да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 31.03.2003 година, со почеток во 11 часот, во судница бр. 4, во Основниот суд во Велес.

Се закажува рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката на ден 31.03.2003 година, во 11,00 часот во судница бр. 4, во Основниот суд во Велес.

Примерок од решението да се достави до оделот за Регистрација при Основниот суд Скопје I-Скопје и решението да се објави на огласната табла на овој суд и во "Службен весник на РМ".

За стечаен судија се определува Валентина Петровска, судија на Основниот суд во Велес.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (5986)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 77/2002 од 10.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало и увоз-извоз "РОСИНА" ДОО - Скопје, ул. "4 Јули" бр. 2 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-104745.

За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајик од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, тел. 02-110-320.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5749)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 21/03 од 27.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Климент ДОО с. Ораовица, Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5786)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 31/03 од 27.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за угостителство и трговија Њу-Вилиц 2002 ДОО Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5788)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5149/02 година, објавува дека Друштвото за трговија, производство и инженеринг БАУМАРКЕТ-ПРАКТИКЕР ДОО Скопје, и со број на жиро-сметка 40120-601-491856, отворена при ЗПП филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (5801)

Ликвидаторот Бојана Гајик од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3592/2001 година, објавува дека Друштвото за производство промет и услуги ЕЛМОНТ КОМЕРЦ Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и со број на жиро-сметка 40120-601-210080 отворена при ЗПП филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (5884)

Ликвидаторот Арцелиева Марија од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 6044/03 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 300000000303646 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5833)

Ликвидаторот Јовановски Зоран од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 6046/02 година, објавува дека Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ОРЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро-сметка 300000000432171 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (5832)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 6281/2002 од 19.02.2003 година, на регистарската влошка бр.02004958?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за трговија, услуги и инженеринг ТРИАК РОБЕРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „II Македонска бригада“ бр. 25.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за трговија, услуги и инженеринг ТРИАК РОБЕРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „II Македонска бригада“ бр. 25.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4960)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 458/2003 од 14.02.2003 година, на регистарската влошка бр.02018354?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трговија П.П-КОМЕРЦ Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Пржино“ бр. 24. Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за трговија П.П-КОМЕРЦ Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Пржино“ бр. 24, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4961)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 309/2003 од 11.02.2003 година, на регистарската влошка бр.02033002?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 16/3-24.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 16/3-24.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4962)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 370/03 од 18.02.2003 година, на регистарската влошка бр.02018178?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговско друштво ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Серава“ бр. 13/а.

За ликвидатор на друштвото се запишува Арминовски Мито.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4963)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Трубареве, на КП 324/1, м.в. "Чукур" нива 3 класа и тоа 10/73 идеален дел во површина од 14614 м² за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик Тодоровски Стојан.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (5544)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, потврден (солемнизиран) од страна на нотарот Весна Стојчева-Скопје, под ОДУ број 06/2003 од 19.02.2003 година склучен помеѓу: Стопанска банка АД Битола, како заложен доверител, Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги ПРОТОТИП Драгољуб ДООЕЛ Скопје, како должник-заложен должник и Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги ПРОТАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз следниот недвижен имот:

- 1/2 (една половина) идеален дел од деловен простор, кој се наоѓа во Скопје на КО Кисела Вода 1, на ул. "Сава Ковачевиќ", кој лежи на КП број 4094, како: дел 1, зграда 1, влез 001, кат - ПР (приземје), стан 045, намена на зградата 00530, во површина од 10619 м², дел 1, зграда 1, влез 002, кат - ПР (приземје), стан 000, намена на зградата 00530, во површина од 618 м², а во вкупна површина од 11237 м² и на правото на користење на 1/2 (една половина) идеален дел од изградено градежно земјиште врз кое постои зграда, кое се наоѓа во Скопје, на КО Кисела Вода 1, на истата улица "Сава Ковачевиќ" и на истата КП број 4094, а кое се состои од: земјиште покрај згради (двориште), како дел 1, план 016, скица 133, катастарска култура 70000, во површина од 10886 м², земјиште под зграда, како дел 1, зграда 1, план 016, скица 133, катастарска култура 50000, во површина од 12004 м², земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 2, план 015, скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 7 м², земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 3, план 015, скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 40 м², земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 4, план 015, скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 95 м², земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 5, план 016, скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 89 м², земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 6, план 021, скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 99 м² и земјиште под помошни згради, како дел 1, зграда 7, план 015, скица 133, катастарска култура 60000, во површина од 30 м², а во вкупна површина од 23250 м², сопственост на заложникот должник - Друштво за производство, градежништво, промет и услуги ПРОТАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и

- недвижен имот, кој се состои од: деловен простор, кој се наоѓа во Скопје, на КО Кисела Вода 2, на бул. "Јане Сандански", кој лежи на КП број 838, како: дел 2, зграда 1, влез 1, кат - 02, намена на зградата 00570, во површина од 376 м² и дел 2, зграда 1, влез 1, кат-02, намена на зградата 00509, во површина од 98 м², а во вкупна површина од 474 м², сопственост на должникот - задолжен должник, Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги ПРОТОТИП Драгољуб ДООЕЛ Скопје. (5554)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 29/144-2 нива од 7 класа на м.в. "Грудајца" во површина од 2370 м² запишана во П.Л. бр. 970 за К.О. Бањица, сопственост на Ферати Зулкадри од с. Долна Бањица, за купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (5636)

Сопствениците Манџуковска Доста од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 30, влез 3 стан број 20, Саздовска Верка од Скопје, ул. "Марко Орешковик" бр. 61 и Манџуковски Митко од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 30 влез 3 стан број 20, недвижноста-лозје 4 класа со вкупна површина од 2267 м² во место викано "Равниште" на КП 1129 КО ГИД Оризари, запишано во Поседовен лист број 1303, го продаваат за 120,00 денари за 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонувски општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (5704)

Се продава земјоделско земјиште: градина на КП 334 план 004, скица 003 во М.В. "Берковец" катастарска класа 3 во површина од 1942 м² заведено во Имотен лист бр. 77, КО Камен Дол издаден од ДЗГР-Одделение за премеј и катастар Кавадарци, и 6/24 идеален дел од нива на КП 308, дел 1 план 003, скица 003 во М.В. "Село" класа 5 во површина од 2719 м², заведено во Имотен лист бр. 76, КО Камен Дол издаден од ДЗГР-Одделение за премеј и катастар Кавадарци, сопственост на Алексов Андреев Димче од с. Росоман, ул. "Ј. Алексиќ" бр. 7, за вкупна купопродажна цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (5714)

Над недвижниот имот сопственост на ТДПИ ЗИ-НЕС Зуљбиар ДООЕЛ Скопје, кој се состои од погон за производство на разладна опрема и метална галантерија, кој се наоѓа на К.П. бр. 3915/2, м.в. "Оризница", со површина од 1262 м², КО Драчево, стекнат врз основа на Договор за купопродажба на недвижен имот завршен од нотарот Михаил Косев под ОДУ бр. 161/98 од 18.12.1998 година, и евидентиран во ПЛ бр. 2139 издаден од ДЗГР-Сектор за премеј и катастар Скопје, е заснован залог од трет ред со Договор за хипотека, завршен од нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје, под ОДУ бр. 42/03 од 03.03.2003 година, во корист на доверителот Тетовска банка АД Тетово, за обезбедување на парично побарување во износ од 4.500.000,00 денари. (5518)

Врз основа на член 12 од Законот за договорен залог, се објавува дека согласно нотарските акти ОДУ бр. 40/03 и ОДУ бр. 41/03 од 04.03.2003 година, заснован е залог на дел од недвижниот имот на "АЛАТНИЦА" АД-Охрид како следува:

Нотарскиот акт ОДУ бр. 40/03 од 04.03.2003 година, помеѓу заложен должник "АЛАТНИЦА" АД-Охрид и заложните доверители Андриевски Климе и други кај нотарот Гордана Дескоска од Охрид, со заложена недвижност-дел од КП бр. 10470, означена како локација бр. 6, со вкупна површина од 2575 м², заради обезбедување на пресметани, а неплатени придонеси за ПИОМ во вкупен износ од 4.946.081,50 денари.

Нотарски акт ОДУ бр. 41/03 од 04.03.2003 година, помеѓу заложен должник "АЛАТНИЦА" АД-Охрид и

заложните доверители Мечески Ристо и други кај нотарот Гордана Дескоска од Охрид, со заложена недвижност-дел од КП бр. 10470, означена како локација бр. 5, со вкупна површина од 1666 м² идеален дел од локација бр. 1, со површина од 1200 м², заради обезбедување на пресметани, а неплатени придонеси за ПИОМ во вкупен износ од 5.253.594,00 денари. (5957)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1174916 на име Иса Хаким, с. Мислодежда, Струга. (34133)

Пасош бр. 645040/95 издаден од СВР-Скопје на име Срцева Миловска Виолета, ул. "Ј. Сандански" бр. 79/21, Скопје. (5831)

Пасош бр. 1040239/97 издаден од СВР-Скопје на име Доновска Доста, ул. "Финска" бр. 119-а, Скопје. (5857)

Пасош бр. 182926/94 издаден од СВР-Тетово на име Акиф Гаури, с. Доброште, Тетово. (5858)

Пасош бр. 1347368/00 издаден од СВР-Скопје на име Исмаил Бислим, ул. "378" бр. 15, Скопје. (5865)

Пасош бр. 895372/96 издаден од СВР-Скопје на име Крстеска Весна, ул. "Т. Чангов" бр. 37/6, Скопје. (5866)

Пасош бр. 1574476/01 издаден од СВР-Скопје на име Габриел Бајрам, ул. "Марко Крале" бр. 10, Скопје. (5867)

Пасош бр. 1163577 на име Османоски Осман, с. Житоше, Крушево. (5888)

Пасош бр. 1578631 на име Миле Ристески, ул. "Б.Р. Бале" бб, Прилеп. (5889)

Пасош бр. 0205649/94 на име Атанасовски Бранко, с. Баштево, Крива Паланка. (5891)

Пасош бр. 1158347 издаден од СВР-Скопје на име Адем Каили, ул. "7-ми Јули" бр. 45, Скопје. (5893)

Пасош бр. 1713575/02 издаден од СВР-Куманово на име Сабрије Бектеши, с. Ропалце, Куманово. (5896)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 12/03 за пасош бр. 1774699/02 на име Иванова Дуња, ул. "К.Неделковски" бр. 22/6, Скопје, се сторира. (5899)

Пасош бр. 1007863/97 издаден од СВР-Скопје на име Баки Сулејман, ул. "Струмичка" бр. 14/1-3, Скопје. (5912)

Пасош бр. 1649372/01 издаден од СВР-Велес на име Усеинов Сунај, ул. "Ј. Х. Џинот" бр. 102, Велес. (5913)

Пасош бр. 1711552/02 издаден од СВР-Скопје на име Мециде Нујовска, с. Љубош, Скопје. (5914)

Пасош бр. 1458356/00 издаден од СВР-Скопје на име Муарем Муаремов, ул. "16" бр. 22, с. Сингелиќ, Скопје. (5915)

Пасош бр. 1776985 издаден од СВР-Скопје на име Алит Ислам, бул. "Трета Македонска Бригада" бр. 21-2/3, Скопје. (5920)

Пасош бр. 1214050/99 на име Митев Владо, с. Јакимово, Веница. (5925)

Пасош бр. 1185667/99 на име Јаја Мелаим, с. Ново Село, Струга. (5927)

Пасош бр. 1677673 на име Мицев Дончо, с. Секирник бр. 112, Струмица. (5604)

Пасош бр. 1501506 на име Максуги Неџат, с. Заграчани, Струга. (6036)

Пасош бр. 1653669/02 издаден од СВР-Куманово на име Редџ Адеми, с. Никуштак, Куманово. (5946)

Пасош бр. 1339521 на име Нуран Имероски, с. Саждево, Крушево. (5975)

Пасош бр. 1570774 издаден од СВР-Тетово на име Трпески Александар, ул. "117" бр. 25, Тетово. (5979)

Пасош бр. 0453817/94 на име Цонев Славчо, ул. "Страшо Пинџур" бр. 1, Веница. (5980)

Пасош бр. 1648315/01 на име Таневски Томе, ул. "Матија Губец" бр. 36, Битола. (5981)

Пасош бр. 1328948 на име Арнаудова Емилија, ул. "Маршал Тито" бр. 2/11, Богданци. (5982)

Пасош бр. 1068772 издаден од СВР-Куманово на име Јакупи Дритон, ул. "Љубе Гаче" бр. 21, Куманово. (5983)

Пасош бр. 206047/94 издаден од СВР-Скопје на име Богатиноски Благоја, бул. "Илинден" бр. 87/21, Скопје. (5993)

Пасош бр. 136129 на име Џукич Мирјана ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 14, Кратово.

ЦЕМТ дозвола бр. 00063 издадена од Министерството за транспорт и врски на име ТРГОШПЕД-Транс, Велес. (5976)

Чекови од тековна сметка бр. 5566529 со бр. 737601 и бр. 737602 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Спасовски Митре, Скопје. (5863)

Чекови од тековна сметка бр. 0002902514 од бр. 8004772175 до бр. 8004772182 издадени од Стопанска банка АД Скопје-Филијала Струга на име Расте Мацески, с. Враништа, Струга. (5942)

Чекови од тековна сметка бр. 11955/49 со бр. 99-0674 и бр. 990675 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Огњановска Ружа, Скопје. (5949)

Работна книшка на име Гариџ Шабан, Скопје. (5750)

Работна книшка на име Ибраим Љимај, с. Морани, Скопје. (5754)

Работна книшка на име Шаби Селмановски, Скопје. (5757)

Работна книшка на име Мирјана Христовска, Скопје. (5759)

Работна книшка на име Тодески Дејан, ул. "2-ри Август" бр. 78, Прилеп. (5761)

Работна книшка на име Ристеска Мариче, ул. "О. Чопела" бр. 24, Прилеп. (5762)

Работна книшка на име Дарко Мирчески, ул. "Д. М. Бањарот" бр. 5, Прилеп. (5763)

Работна книшка на име Даути Кадри, Струга. (5765)

Работна книшка на име Лубеновски Горан, с. Младо Нагоричане, Куманово. (5767)

Работна книшка на име Ристов Нове, с. Калугерица, Радовиш. (5770)

Работна книшка на име Ристов Игор, Радовиш. (5771)

Работна книшка на име Влатко Николоски, Скопје. (5807)

Работна книшка на име Стоев Трајан, Скопје. (5808)

Работна книшка на име Тасков Стојче, Скопје. (5809)

Работна книшка на име Поповски Александар, Скопје. (5810)

Работна книшка на име Ивановски Аспарух, ул. "Цветан Димов" бр. 111, Битола. (5816)

Работна книшка на име Наумоска Елизабета, Охрид. (5818)

Работна книшка на име Цветаноски Трајче, Струга. (5827)

Работна книшка на име Фикнете Идризи, Тетово. (5837)

Работна книшка на име Јумни Бакија, Тетово. (5841)

Работна книшка на име Јошевски Тони, с. Сепче, Демир Хисар. (5843)

Работна книшка на име Стефаноска Кита, ул. "Б. Миладиновци" бр. 13, Струга. (5844)

Работна книшка на име Петков Бобан, с. Сакулица, Кратово. (5845)

Работна книшка на име Иљас Агуши, с. Лојане, Куманово. (5848)

Работна книшка на име Руменовски Васил, с. Двориште, Берово. (5849)

Работна книшка на име Николовски Љупчо, Мак. Каменица. (5851)

Работна книшка на име Ангелова Емилија, с. Градовци, Кочани. (5852)

Работна книшка на име Пурде Мухамед, ул. "Кемал Бели" бр. 28/А, Гостивар. (5856)

Работна книшка на име Бајрамоски Ридван, с. Житоше, Крушево. (5868)

Работна книшка на име Јулијана Христовска, ул. "Цар Самоил" бр. 148, Битола. (5869)

Работна книшка на име Трајанка Трајковска, Скопје. (5870)

Работна книшка на име Печка Цералд, Скопје. (5871)

Работна книшка на име Печка Марјета, Скопје. (5872)

Работна книшка на име Марија Иванова, ул. "11-ти Октомври" бр. 17, Винаца. (5874)

Работна книшка на име Мичевска Јулијана, ул. "205" бр. 10, Кочани. (5875)

Работна книшка на име Арсовски Миле, Пробиштип. (5876)

Работна книшка на име Зенелов Џемаил, ул. "К. Планина" бр. 16, Штип. (5877)

Работна книшка на име Василев Љупчо, ул. "Енгелсова" бр. 16/4, Штип. (5878)

Работна книшка на име Адеми Башким, с. Вруток, Гостивар. (5882)

Работна книшка на име Казим Јусуфи, с. Гургурница, Тетово. (5885)

Работна книшка на име Тафили Заит, ул. "М. Тито" бб, Струга. (5887)

Работна книшка на име Салуи Евер, Скопје. (5895)

Работна книшка на име Душко Витанов, Скопје. (5905)

Работна книшка на име Славко Сарафиловски, Скопје. (5906)

Работна книшка на име Драган Ристевски, Скопје. (5910)

Работна книшка на име Ѓори Давитков, Скопје. (5918)

Работна книшка на име Стојчески Павле, ул. "Томе Никле" бр. 51, Крушево. (5930)

Работна книшка на име Марија Вељановска, ул. "С. Наумов" бр. 101-А, Скопје. (5931)

Работна книшка на име Петков Томе, Охрид. (5932)

Работна книшка на име Тодор Делипетров, ул. "В. Влаховиќ" бр. 7, Штип. (5933)

Работна книшка на име Скедери Али, Струга. (5940)

Работна книшка на име Радевска Весна, Скопје. (5943)

Работна книшка на име Мемети Камуран, Скопје. (5954)

Работна книшка на име Горан Ацевски, Скопје. (5955)

Работна книшка на име Севбан Куртишов, Скопје. (5958)

Работна книшка на име Илија Најдовски, Скопје. (5960)

Работна книшка на име Фадил Ѓуреци, Скопје. (5967)

Работна книшка на име Кирандиска Жаклина, Скопје. (5973)

Работна книшка на име Дојчинова Николче Маја, ул. "Карпош" бр. 1/1/4, Битола. (5984)

Работна книшка на име Бисовски Драган, Скопје. (6003)

Работна книшка на име Љуљи Јонузи, Тетово. (6007)

Работна книшка на име Халид Мустафа, с. Милетино, Тетово. (6008)

Работна книшка на име Габриела Амневска Уванова, Злетово, Пробиштип. (6013)

Работна книшка на име Каранаков Лазо, ул. "Г. Гаковиќ" бр. 13, Штип. (6014)

Работна книшка на име Алексков Петре, Винаца. (6026)

Работна книшка на име Оливера Толеска, с. Кривогаштани, Прилеп. (6027)

Работна книшка бр. 15124 на име Тановска Силвана, ул. "Б. Кидрич" бр. 72, Ресен. (6031)

Воена книшка на име Влатко Секулоски, Скопје. (5817)

Воена книшка на име Васиљковски Александар, ул. "Маркова" бр. 6/1-3, Велес. (5880)

Воена книшка на име Димитриески Слободан, Струга. (5939)
 Воена книшка на име Марковски Тони, Скопје. (5947)
 Воена книшка на име Радоњанин Зоран, Скопје. (5948)
 Чековна картичка бр. 361391 на име Лозаноска Весна, Охрид. (5821)
 Чековна картичка бр. 11251-08 издадена од Охридска банка АД Охрид на име Горан Стојаноски, Охрид. (5886)
 Свидетелство за 3 година издадено од УСО "8 Септември"-Скопје на име Мухамед Рахмани, Скопје. (5755)
 Свидетелство на име Џацова Билјана, Велес. (5760)
 Свидетелство на име Мукамени Мифтар, Тетово. (5766)
 Свидетелство на име Димче Крстевски, Делчево. (5768)
 Свидетелство од 4 одделение на име Тасевска Надица, с. Г. Коњаре, Куманово. (5815)
 Свидетелство на име Горгиев Јордан, Кратово. (5819)
 Свидетелство од 8 одделение на име Лазова Драгица, Штип. (5824)
 Свидетелство од 3-та година на име Трајчев Славе, Радовиш. (5825)
 Свидетелство за завршено 8 одделение на име Крстеска Рада, Прилеп. (5826)
 Свидетелство на име Фарије Азири, Куманово. (5835)
 Свидетелство на име Селџа Јусуфи, Куманово. (5836)
 Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Беким, Тетово. (5838)
 Свидетелство на име Фекруие Велии, Тетово. (5839)
 Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Даут Редџи, Тетово. (5840)
 Свидетелство од 8 одделение на име Савиќ Горан, Тетово. (5842)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Рилинда" на име Сулимани Зејнепе, Куманово. (5846)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Рилинда" на име Сулимани Мухабери, Куманово. (5847)
 Свидетелство на име Жаклина Миленковска, Св. Николе. (5853)
 Свидетелство на име Велков Бојан, Радовиш. (5879)
 Свидетелство на име Емши Несет, Тетово. (5883)
 Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Јорданчо Јефремов, Св. Николе. (5898)
 Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Теута Сулејмани, Скопје. (5909)
 Свидетелство на име Елмазовски Љаџиф, с. Дражилово, Скопје. (5911)
 Свидетелство на име Комициоска Оливера, Прилеп. (5936)
 Свидетелство издадено од гимназијата "М. Ацев" на име Видовиќ Виолета, Прилеп. (5937)
 Свидетелства на име Нуран Муслију, с. Романовце, Куманово. (5941)
 Свидетелство за 1 година издадено од фискултурно училиште "Методи Митевски Брицо"-Скопје на име Петрески Константин, Скопје. (5953)
 Свидетелство од 8 одделение на име Сефиданоски Џабир, Струга. (5985)
 Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоски Демиш, Струга. (5999)
 Свидетелство на име Сефери Сулејмани, Тетово. (6005)
 Свидетелство на име Љутфи Белихои, Тетово. (6006)
 Свидетелство на име Анела Баџиќ, Тетово. (6011)
 Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов Тодосија, с. Тркање, Кочани. (6012)
 Свидетелство на име Димитрова Марика, Радовиш. (6015)

Свидетелство на име Младеновска Дафина, с. Двориште, Берово. (6020)
 Свидетелство на име Кантуров Мехмед, с. Црник, Пехчево. (6022)
 Свидетелство на име Сеада Дестановска, с. Црник, Пехчево. (6024)
 Диплома за завршено средно образование-гимназија издадена од УЦСО "Јосип Броз Тито"-Ресен на име Крстевска Соња, Ресен. (5854)
 Диплома за завршено средно образование на име Мاستилова Марија, ул. "М. Тито" бр. 109, Крива Паланка. (5873)
 Диплома за завршена гимназија издадена од "М. Ацев"-Прилеп на име Секулоска Кате, ул. "Г. Јанкулоски" бр. 47, Прилеп. (5938)
 Диплома на име Самарџиев Ристо, ул. "Ристо Петров" бр. 29, с. Негорци, Гевгелија. (6016)
 Диплома на име Бобан Гировски, ул. "Б. Радичев" бр. 5, Куманово. (6018)
 Диплома од средно образование издадена од "Р. Р. Ричко"-Прилеп на име Лашкоски Рубин, ул. "Б. Бешироски" бр. 24, Прилеп. (6030)
 Индекс на име Звездоски Оливер, ул. "К. Крстески" бр. 3, Прилеп. (5764)
 Здравствена книшка на име Пано Спасовски, с. Калаузлија, Штип. (5769)
 Здравствена книшка на име Ѓоревски Никола, Велес. (5881)
 Здравствена книшка на име Усеинов Џемиле, Велес. (5934)
 Здравствена книшка на име Неделков Ивица, с. Отовица, Велес. (5935)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Радически Дончо, Струга. (5774)
 Даночна картичка бр. 4030994205707 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Палкомпанија, Скопје. (5864)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име СТД Џет, Охрид. (5892)
 Даночна картичка бр. 4030995157862 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Кондор електроник, Скопје. (5903)
 Даночна картичка бр. 4030990176885 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Арма ДОО, Скопје. (5944)
 Престанува со вршење на занаетчиска дејност Сулејмани Исмет, Скопје. (5907)
 Престанува со вршење на занаетчиска дејност Имет Лиља, Скопје. (5919)
 Престанува со вршење на занаетчиска дејност Начевски Жифко, Скопје. (5951)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" број 26/98, 50/2001, 2/2002 и 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје, објавува

БАРАЊЕ БР. 5/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА - ИЗБОР НА ПЕЧАТАР ЗА РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ, ДРУГИ ИЗДАНИЈА ПО ПОТРЕБА И ДРУГИ ГРАФИЧКИ УСЛУГИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

1.2. Предмет на набавката е избор на печатар за Регистарот на прописи на Република Македонија, други изданија по потреба и други графички услуги, за потребите на претпријатието за 2003 година, по вид и количина дадени во следната спецификација:

- 1) Регистар на прописи:
 - Формат: (15,5 x 22 см) (Б-5);
 - Обем: 400 страници;
 - Тираж: 1000;
 - Печат: офсет 1/1;
 - Хартија: офсетна 80 гр/м²;
 - Корица и азбучник: 250 гр. кунстдрук пигментиран;
 - Печат корица: офсет 1/0;
 - Подврска: лента;
 - Подготовка: од паус од нарачателот
- 2) Други изданија и графички услуги:
 - Формат: (17 x 12,5 см);
 - Обем: минимум 4 табаци;
 - Тираж: 500 и 1000;
 - Печат: 1/1;
 - Хартија: офсетна 80 гр/м²;
 - Корица и азбучник: 250 гр./м² кунстдрук сјаен;
 - Печат корица: 2/0;
 - Подврска: брош;
 - Подготовка: а) од паус и б) дискета (од нарачателот).

1.3. Постапката по ова барање ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Име (назив) и адреса (седиште) на понудувачот;
- Поединечна цена по страна - за печатење на Регистарот на прописи, други изданија и други графички услуги, во која се вкalkулирани сите давачки, изразена во денари или во евра и денарска противвредност, пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на поднесување на понудата;
- Цена за табак од 32 страници;
- Податоците за цената од алинеја 2 и 3 од оваа точка треба да се пресметаат согласно спецификацијата од точка 1.2. од ова барање.

Опис на техничките постројки на понудувачот и мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот.

Начин, рок и услови за плаќање.

Рок на извршување на работите.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот задолжително треба да ја достави следната придружна документација:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитетот од Централниот регистар;
- Доказ за техничката способност на понудувачот со опис на техничките постројки кои ги поседува понудувачот и мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот;
- Доказ дека према понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност и
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точка 3 став 1 алинеја 2, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари од шест месеци и истите се доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена..... 40,
- квалитет..... 30,
- техничка способност..... 15,
- рок на извршување..... 15.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки преку пошта или во архивата кај набавувачот.

5.2. Рокот за доставување на понудите е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето за прибирање на понуди во средството за јавно информирање.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за нецелосни.

6.2. Нецелосните како и ненавремените понуди доставени надвор од рокот утврден во барањето за прибирање на понуди, нема да се разгледуваат.

6.3. Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

6.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 02-298-860.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и 19 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/02) и Одлука бр. 02-1629/1 од 24.02.2003 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна Единица Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2003 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна Единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Набавка, транспорт и монтажа на трафостаница ТС 10/0,4; 2x1000KVA (ТР 2Н630KVA) за Реонски Центар Б-2, нас. „Ново Лисиче“ - Скопје.

1.3. Опис, количество и технички карактеристики дадени се во тендер документацијата.

Документацијата може да се подигне во ЈП за ССДП на РМ - Подрачна Единица Скопје, барака бр. 3, секој работен ден од 8 до 14 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на документацијата изнесува 500,00 денари и истиот е неповратен.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Вкупна цена во денари за извршување на набавката во која треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба на објектот.

2.3. Цена по позиции изразена во денари за секоја позиција од предмерот.

2.4. Начин и услови на плаќање.

2.5. Рок за изведба на набавката.

2.6. Референтна листа, кадровска и техничка опременост.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:

- 3.1. Извод од регистрација на дејноста.
- 3.2. Документ за бонитет издаден од Централен регистар (оригинален примерок или копија заверена од нотар).
- 3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (оригинален примерок или копија заверена од нотар).

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност (оригинален примерок или копија заверена од нотар) и

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (оригинален примерок или копија заверена од нотар).

Документите да не бидат постари од 6 (шест) месеци (освен за точка 3.1.).

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 4.1. Цена за изведба на работите | 80 бода; |
| 4.2. Рок за изведба на работите | 10 бода; |
| 4.3. Начин на плаќање | 10 бода. |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудата и придружната документација се доставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна Единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ЈП за ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, барака 4 во мала сала.

5.4. Рок за поднесување на понудите е до 01.04.2003 година во 10 часот.

5.5. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендер документацијата нема да бидат разгледувани.

6. РОКОВИ

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 01.04.2003 година во 10 часот во просториите на ЈП за ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138 барака 4 во мала сала - Скопје, во присуство на претставниците на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА- ЗА ОПРЕМА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА 2003 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕ ТЕРМО- ЕЛЕКТРАНИ - ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавка: - Опрема, резервни делови и материјали за ПЕ Термоелектрани по годишна спецификација за 2003 година.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Датата на Јавното отворање на понудите стои под секој отворен повик, а отворањето ќе се одржи во просториите на Подружницата РЕК Битола.

- Јавни набавки по:

Отворен повик бр. 06-8/2003

За набавка на цевки по спецификација,

Дата на отворање: 28.03.2003 во 10,00 часот.

- Јавни набавки по:

Отворен повик бр. 06-13/2003

За набавка на лимови и шипки минимизирани по спецификација,

Дата на отворање: 28.03.2003 во 11,00 часот.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификацијата ќе се подига од комерцијалната служба на Подружница РЕК Битола со напомена деловите и опремата кои ќе се нудат да бидат нови, неупотребени и оригинални.

Телефон за информации 206-029 (локал 6029).

Кон понудата да се достави гаранција за квалитет и функционалност на опремата и делови.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Во понудата да биде дадена:

Единечна и вкупна цена како и севкупна вредност на понудата изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан данок на додадена вредност на вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во странска конвертибилна валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка на Р. Македонија.

3.2 Гаранција за квалитет.

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Рок на испорака.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 40,

- квалитет 40,

- начин на плаќање 10,

- рок на испорака 10.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1 Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорното лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ - „Новачки пат“ бб, Битола (за Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ за техничка способност-референцна листа,

- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација,

- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка “забрана на вршење на дејност”,

- решение за регистрација на дејност,

- целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис,

- странско правно или физичко лице кое ќе се јави како понудувач доставува ревизорски извештај за бонитет издаден од реномирана ревизорска институција.

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се до-ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002) преведени на македонски јазик.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-029 (локал 6029) при Подружница РЕК "Битола".

Комисија за јавни набавки

С О О П Ш Т Е Н И Е

Отворениот повик под бр. 06-7 до 06-17/2003 за јавни набавки за потребите на ПЕ „Термoeлектрани“ и Барањето за прибирање на понуди бр. 06-23/2003 до 06-39/2003 објавени на ден 07.03.2003 година во „Нова Македонија“ и „Утрински весник“ се стопираат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 22 и 23 од Договорот за усогласување на претпријатие во трговско друштво на ДПУТ „МПС“ Влада и др. д.о.о. Куманово, управителот на 10.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ

1. Малопродажната цена на пурите и цигарилосите се утврдува како што следува:

О п и с	Парчиња во кутија	Вкупна тежина (гр.)	Малопродажна цена со ДДВ
1. Cafe Creme Oriental Arome 10	10	12,50	190,00
2. Leon Jimenes No.3	5	55,00	2.350,00
3. Leon Jimenes No.5	5	35,00	2.050,00

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на нејзиното донесување.

„МПС“ Влада и др. д.о.о.
Директор,
Влада Илевски, с.р.

О Б Ј А В А

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ФЕВРУАРИ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во февруари 2003 година во однос на јануари 2003 година е - 0.001.

2. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.011.

3. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи во февруари 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.013.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на февруари 2003 година во однос на животните трошоци во Република Македонија е 0.002.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

С О Д Р Ж И Н А

	Страница
396. Одлука за пренесување на правото на користење на моторни возила.....	1
397. Одлука за пренесување на правото на користење на моторно возило.....	1
398. Одлука за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката.....	1
399. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2003 година.....	2
400. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на регистарот на прописи на Република Македонија за 2003 година.....	2
401. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2003 година.....	2
402. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на малопродажната цена на ЦД-РОМ-изданието на службени весници на Република Македонија за 2001 и за 2002 година.....	2
403. Решение за именување претседател и членови на Одборот за одбележување на 60-годишнината од Холокаустот на Евреите од Македонија.....	2
404. Решение за поништување на решение за отстапување на моторно возило.....	3
405. Решение за поништување на решение за отстапување на моторни возила.....	3
406. Решение за поништување на решение за отстапување на моторни возила.....	3
407. Решение за поништување на решение за отстапување на моторно возило.....	3
408. Решение за именување координатор и членови на Координативното тело за изработка на Оперативна програма за подобрување на соодветната и правичната застапеност на заедниците во јавната администрација и јавните претпријатија и за имплементација на Програмата.....	4
409. Решение за разрешување од должност вршител на должноста директор на Домот на културата "Крсте Петков Мисирков" - Свети Николе.....	4
410. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	4
411. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Градската библиотека "Борка Талески" - Прилеп.....	4
412. Решение за именување вршител на должноста директор на Партизанскиот дом "Сандево" - с. Сандево, Скопје.....	4
413. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Природонаучниот музеј на Македонија - Скопје.....	5
414. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Благој Јанков-Мучето"-Струмица	5

415.	Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....		9
416.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје - Скопје.....	5	9
417.	Решение за именување директор на Бирото за метрологија.....	5	9
418.	Решение за разрешување од должноста директор на Службата за стандардизација и метрологија.....	5	9
419.	Решение за именување на претседател, негов заменик и членови на Координативното тело за гранично обезбедување и активности за попрекување на шверцот....	6	9
420.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје.....	6	10
421.	Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	6	10
422.	Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје.....	6	11
423.	Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.....	7	13
424.	Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска информативна агенција - МИА - Скопје.....	7	13
425.	Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	7	13
426.	Решение за именување член на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје.....	7	13
427.	Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Тетово.....	7	14
428.	Решение за именување директор на Затворот Тетово.....	7	14
429.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот девизен инспекторат..	7	15
430.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Крсте Петков Мисирков" - Свети Николе	8	15
431.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Страшо Пинџур"-Неготино..	8	16
432.	Решение за именување вршител на должноста директор на Матичната библиотека "Страшо Пинџур" - Неготино.....	8	16
433.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Ацо Горчев" - Неготино.....	8	19
434.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Ацо Горчев" - Неготино.....	8	21
435.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Мирка Гинова" - Демир Капија..	8	
436.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Мирка Гинова" - Демир Капија.....	8	
437.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "25 Мај" - Валандово.....		9
438.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "25 Мај" - Валандово.....		9
439.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Благој Јанков-Мучето" - Струмица.....		9
440.	Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Илинден" - Демир Хисар.....		9
441.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....		9
442.	Решение на Комисијата за хартии од вредност		10
443.	Правилник за поблиски критериуми за доделување на парична награда на воени и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија.....		10
444.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за вршење на работите на Министерството за внатрешни работи.....		11
445.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....		13
446.	Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....		13
447.	Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....		13
448.	Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....		13
449.	Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....		13
450.	Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....		14
451.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 181/2002 од 26 февруари 2003 година.....		14
452.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 4/2003 од 19 февруари 2003 година.....		15
453.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 167/2002 од 19 февруари 2003 година.....		16
ЈП Службен весник на Република Македонија			
6.	Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2003 година.....		18
7.	Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2003 година.....		18
8.	Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2003 година.....		19
9.	Одлука за утврдување на малопродажната цена на ЦД-ROM-Изданието на службени весници на Република Македонија за 2001 и за 2002 година.....		21
Коэффициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец февруари 2003 година.....			

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 3000000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.